

Службен весник на Република Македонија

Број 183

14 декември 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3541. Указ бр. 36 од Претседателот на Република Македонија.....	2	3548. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје.....	11
3542. Указ бр. 37 од Претседателот на Република Македонија.....	3		
3543. Указ бр. 38 од Претседателот на Република Македонија.....	3	3549. Решение за именување национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија.....	79
3544. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.....	3	3550. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО – Битола.....	79
3545. Одлука за испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Албанија.....	4	3551. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта МАКЕДОНИЈАПАТ – Скопје.....	79
3546. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања.....	4	3552. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	79
3547. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Планинарски спортски клуб ДРАЧЕВО ФИЛИП ЧАКАРОВ Скопје.....	4		

	Стр.		Стр.
3553. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување Студенчица – Кичево.....	80	3558. Решение за именување членови на Управниот одбор- претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола.....	81
3554. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта.....	80	3559. Решение за именување членови на Управниот одбор- претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	81
3555. Решение за именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.....	80	3560. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.37/2017 од 29 ноември 2017 година.....	82
3556. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	80	Огласен дел.....	1-56
3557. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија.....	81		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3541.

Указ бр. 36

4 декември 2017 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015)

СЕ РАЗРЕШУВА

Бригаден генерал ЃОРГОСКИ Тито МИРЧЕ

ОД ДОЛЖНОСТА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1243/1
4 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

3542.

Указ бр. 37

4 декември 2017 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015)

СЕ ПОСТАВУВА

полковник МЕТОДИ Симеон ХАЦИ-ЈАНЕВ

ЗА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ФЧ:полковник,по формација бригаден генерал,
личен ВЕС: 31179

до сега: одбранбено аташе на Република Македонија во Вашингтон, Соединети Американски Држави.

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1244/1
4 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

3543.

Указ бр. 38

4 декември 2017 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015)

СЕ УНАПРЕДУВА**ВО ЧИН БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ**

полковник МЕТОДИ Симеон ХАЦИ-ЈАНЕВ

ФЧ: полковник, по формација полковник-бригаден генерал, личен ВЕС: 31179

Аѓутант на Врховниот командант на Вооружените сили на Република Македонија, во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1245/1
4 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3544.

Врз основа на член 10 став (1) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15) и член 36 став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/20, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НИВОА И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И ПРАГОВИ НА АЛАРМИРАЊЕ, РОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ, МАРГИНИ НА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ, ЦЕЛНИ ВРЕДНОСТИ И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ

Член 1

Во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/05 и 4/13) во член 2 во ставот (1) по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:

„7. Стабилна временска состојба е состојба на атмосферата која се создава при подолготрајно присуство на поле на висок воздушен притисок (антициклон) над подрачје, особено во зимскиот дел од годината, која се карактеризира со многу слаби хоризонтални и верикални струења што предизвикува појава на температурна инверзија по котлините, состојба при која студениот воздух се задржува и мирува во приземниот слој на атмосферата.“

Точките 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 8, 9, 10, 11 и 12.

Член 2

Во насловот на точката 3 пред членот 8 зборовите: „рокови за постигнување на граничните вредности и маргини на толеранција.“ се заменуваат со зборовите: „прагови на алармирање и прагови за информирање, рокови за постигнување на граничните вредности и прагови на алармирање и маргини на толеранција.“

Член 3

Во членот 8 се додава нов став (2) кој гласи:

„Прагот за алармирање и прагот за информирање за суспендирани честички со големина од 10 микрометри (PM10) се дадени во Прилог 1, поглавје Ц точка 4 на оваа уредба.“

Член 4

Во Прилогот 1 на оваа уредба, во поглавјето Ц, по точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„4. Праг за алармирање и праг за информирање за суспендирани честички со големина од десет микрометри (PM10).

	Параметар	Праг	Маргина на толеранција	Датум до кога треба да се достигне прагот за алармирање
Праг за алармирање	24 часовна средна вредност	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (25%) при денот на отпочнување на примената на оваа уредба, со намалување натаму на секои 12 месеци во еднакви годишни проценти, за да достигне 0 % до 1 јануари 2022 година	1 јануари 2022 година
Праг за информирање	24 часовна средна вредност	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	/	15 декември 2017 година

Праг за алармирање и праг за информирање се сметаат за надминати доколку:

- среднодневната концентрација на PM10 е над прагот во текот на два последователни денови и е добиена прогноза за стабилна временска состојба во наредниот период и

- праговите се измерени на најмалку две мониторинг станици во градот Скопје, односно на 50 % од бројот на поставените станици во населеното место, доколку во населеното место е поставена повеќе од една мониторинг станица“.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8216/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3545.

Врз основа на член 16, точка 4 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

1. Република Македонија испраќа хуманитарна помош на Република Албанија, која се состои од:

- 1000 кебиња,
- 1000 шаторски крила,
- 500 вреќи за спиење и
- 100 чифта гумени чизми.

2. Хуманитарната помош од точка 1 од оваа одлука се обезбедува од страна на Дирекцијата за заштита и спасување.

3. Транспортот на хуманитарната помош од точка 1 од оваа одлука ќе го организира Дирекцијата за заштита и спасување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8153/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3546.

Врз основа на член 15, став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Желевица“ с.Трабовитиште, општина Делчево поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУ-АН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ с.Киселица – Делчево бр.24-4594/1 од 1.8.2016 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина - Сектор води е добиено негативно мислење бр.11-3643/4 од 15.9.2017 година, со образложение дека предметниот локалитет се наоѓа во границите на крајбрежниот појас на река Желевица, како и од општина Делчево е добиено негативно мислење бр.12-856/2 од 26.7.2017 година, со образложение дека локалитетот се наоѓа во нерегулиран водотек на река Желевица, преку кој поминува пат за кој е изработена техничка документација кон објекти од јавен интерес – гробишта и туристички локалитет „Свети води“, а исто така локалитетот граничи со канал за наводнување на земјоделско земјиште.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7090/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3547.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ - ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ ДРАЧЕВО ФИЛИП ЧАКАРОВ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Центарот за управување со кризи му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Специјален и универзален алат и опрема

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	3405000007614	Агрегат	Хонда ЕГ-1000 Е	парче	1
2	3405108456088	Агрегат	АБ-1,5 Кв	парче	1
3	3405108579637	Агрегат	Хонда Е-300	парче	1
4	3405108579638	Агрегат	Хонда Е-300	парче	1

Клима уреди и опрема за вентилација

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	411-006-0002	Клима уред сплит систем	Фириа ФЦ-С12ХИ 3,5 кв	парче	1
2	411-010-0001	Клима уред сплит систем	од 5,5 КВ Фириа ФЦ-С18	парче	1

Машини за пишување и сметање

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	4805108311649	Машина за пишување	Олимпија	парче	1
2	4805108784576	Машина за пишување	Олимпија	парче	1
3	4805108784570	Машина за пишување	Олимпија	парче	1
4	P480500001352	Дигитрон	Унис СРТ 85	парче	2
5	P480500001032	Дигитрон	Касио ДМ-1200	парче	1
6	4805000000860	Калкулатор	ЦПД 5212	парче	1
7	4805000000864	Калкулатор	ЦПД 5212	парче	1
8	4805000007238	Калкулатор	Шарп 1611-1	парче	1
9	426-001-0001	Калкулатор канцелариски	-	парче	1

Телекомуникациска опрема

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	32101083003633	Радио станица-рачна	БХ 201	парче	1
2	3210108300380	Радио станица-рачна	БХ 201	парче	1
3	3210108300381	Радио станица-рачна	БХ 201	парче	1
4	3210108300382	Радио станица-рачна	БХ 201	парче	1
5	3210108300383	Радио станица-рачна	БХ 201	парче	1
6	3210108300384	Радио станица-рачна	БХ 201	парче	1
7	3210108300385	Радио станица-рачна	БХ 201	парче	1
8	3210000003672	Радио станица-рачна	УКБ ИЦ-2Е	парче	1
9	3210000003673	Радио станица-рачна	УКБ ИЦ-2Е	парче	1
10	P337500000003	Антиена	РУТ 1	парче	2
11	3210108300340	Радио станица	М 205/06	парче	1
12	3210108300341	Радио станица	М 205/06	парче	1
13	3210108300342	Радио станица	М 205/06	парче	1
14	3210108300343	Радио станица	М 205/06	парче	1

15	3210108300344	Радио станица	М 205/06	парче	1
16	3210000004490	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
17	3210000004491	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
18	3210000004492	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
19	3210000004493	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
20	3210000004494	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
21	3210000004495	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
22	3210000004496	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
23	3210000004497	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
24	3210000004498	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
25	3210000004499	Радио станица	ФТ-223 микрофон	парче	1
26	32050000003511	Уред	ТГ-1	парче	1
27	32050000003512	Уред	ТГ-1	парче	1
28	32050000003513	Уред	ТГ-1	парче	1
29	32050000003514	Уред	ТГ-1	парче	1
30	32050000003515	Уред	ТГ-1	парче	1
31	32050000003516	Уред	ТГ-1	парче	1
32	32050000003517	Уред	ТГ-1	парче	1
33	32050000003518	Уред	ТГ-1	парче	1
34	32050000003519	Уред	ТГ-1	парче	1
35	32050000003520	Уред	ТГ-1	парче	1
36	32050000003521	Уред	ТГ-1	парче	1
37	32050000003522	Уред	ТГ-1	парче	1
38	32050000003523	Уред	ТГ-1	парче	1
39	32050000003524	Уред	ТГ-1	парче	1
40	32050000003525	Уред	ТГ-1	парче	1
41	32050000003526	Уред	ТГ-1	парче	1
42	32050000003527	Уред	ТГ-1	парче	1
43	32050000003528	Уред	ТГ-1	парче	1
44	32050000003529	Уред	ТГ-1	парче	1
45	32050000003530	Уред	ТГ-1	парче	1
46	32050000003531	Уред	ТГ-1	парче	1

Телефонски централи, телефони и телефакси

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	3205113000361	Телефон	полски	парче	1
2	32051130003619	Телефон	полски	парче	1
3	3205113000362	Телефон	полски	парче	1
4	32051130003620	Телефон	полски	парче	1
5	32051130003621	Телефон	полски	парче	1
6	3205113000363	Телефон	полски	парче	1
7	3205113000364	Телефон	полски	парче	1
8	3205113000365	Телефон	полски	парче	1
9	3205113000366	Телефон	полски	парче	1
10	3205113000367	Телефон	полски	парче	1
11	32051083246310	Телефон	автоматски	парче	1
12	32051083246311	Телефон	автоматски	парче	1
13	32051083246312	Телефон	автоматски	парче	1
14	3205000000941	Телефон полски индукторски	Искра континентал	парче	1
15	3205000000942	Телефон полски индукторски	Искра континентал	парче	1
16	32050000012610	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
17	32050000012611	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
18	32050000012612	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1

19	32050000012613	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
20	32050000012614	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
21	32050000012615	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
22	32050000012616	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
23	32050000012617	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
24	3205000001263	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
25	3205000001264	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
26	3205000001265	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
27	3205000001266	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
28	3205000001267	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
29	3205000001268	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
30	3205000001269	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
31	3205000001260	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
32	3205000001261	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
33	32050000012643	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
34	32050000012644	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
35	32050000012645	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
36	32050000012646	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
37	32050000012647	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
38	32050000012648	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
39	32050000012649	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
40	32050000012650	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
41	32050000012651	Телефон полски индукторски	ПТЕ-1	парче	1
42	32051130671830	Телефон индукторски	М-63	парче	1
43	32051130671831	Телефон индукторски	М-63	парче	1
44	32051130671832	Телефон индукторски	М-63	парче	1
45	32051130671833	Телефон индукторски	М-63	парче	1
46	32051130671834	Телефон индукторски	М-63	парче	1
47	32051130671835	Телефон индукторски	М-63	парче	1
48	32051130671836	Телефон индукторски	М-63	парче	1
49	32051130671837	Телефон индукторски	М-63	парче	1
50	32051130671838	Телефон индукторски	М-63	парче	1
51	32051130671839	Телефон индукторски	М-63	парче	1
52	3205113067186	Телефон индукторски	М-63	парче	1
53	3205113067187	Телефон индукторски	М-63	парче	1
54	3205113067188	Телефон индукторски	М-63	парче	1
55	3205113067189	Телефон индукторски	М-63	парче	1
56	32051130671810	Телефон индукторски	М-63	парче	1
57	3205000000044	Телефон индукторски	АТА	парче	1
58	P901-003	Телефон	Нокиа 1100	парче	1
59	P901-003	Телефон	Нокиа 1100	парче	1
60	P901-003	Телефон мобилен	Нокиа 1100	парче	20
61	P901-002	Телефон мобилен	Сатем MJ40 ПЦ	парче	1
62	P901-002	Телефон мобилен	Сатем MJ40 ПЦ	парче	36
63	P901-001	Телефон мобилен	НОКИА 2610	парче	32
64	P901-017	Телефон мобилен	Нокиа X-70	парче	1
65	P901-018	Телефон мобилен	Нокиа 6230	парче	2
66	P901-021	Телефон мобилен	Нокиа 2330	парче	1
67	P901-022	Телефон мобилен	Сони Ериксон 100	парче	17
68	P901-023	Телефон мобилен	Алкател От 806	парче	24
69	3205000001110	Телефон	ЕТА-86	парче	1

70	3205000003150	Телефон	СименсЕуросет 2015	парче	1
71	3205000009831	Телефон	СименсЕуросет2020	парче	1
72	3205000001898	Телефон	дигитален	парче	1
73	P320500000029	Бројчаник	М-63	парче	12
74	P320500000164	Слушалка телефонска	-	парче	1
75	P320500000178	Посредник	Телефонски	парче	1
76	P343500000049	Појачувач	линиски ЛП-2	парче	1
77	P321000000858	Идентификатор	телефонски	парче	1
78	P3205000001414	Претварач на повик	ПП-1	парче	1
79	P320500000170	Бирач телефонски автоматски	ЕЛСИ	парче	1
80	P320500000168	Филтер телефонски телеграфски	ФЛ-1	парче	22
81	3205000002224	Уред посреднички	циркулациона телеграфија	парче	1

Магнетофони,диктафони,касетофони,музички инструменти ,ТВ и радио приемници

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	3210000000864	Телевизор во боја	НЕО	парче	1
2	P343700000001	Стабилизатор за ТВ	-	парче	1
3	3235000000346	Магнетофон стерео	М 2405 С	парче	1
4	P333000000192	Конектор	ПАЈ	парче	3
5	P333000000193	Конектор	БНЦ	парче	1
6	P335500000031	Звучник	Ландлинер	парче	1
7	P337500000056	Антенa	КБ жичана	парче	1
8	P337500000058	Антенa	КБ жичана дипол	парче	1
9	P337500000059	Антенa	Шест елементи Јаги	парче	6
10	P337500000060	Антенa	ГП комплет	парче	4
11	P337500000061	Антенa	Тиватоко комплет	парче	1
12	P337510259006	Антенa	-	парче	1
13	P343500000487	Исправувач	ФП-2 ФТ 223	парче	10
14	P343500000545	Исправувач	ФТ 211 ПК	парче	1
15	P345500000183	Столб	антенски	парче	2
16	3210000000842	Радио касетофон	Филипс	парче	1
17	3250000000211	Балон антенски	БЛ-50А	парче	1
18	3250000000212	Балон антенски	БЛ-50А	парче	1
19	3250000000213	Балон антенски	БЛ-50А	парче	1
20	3250000000214	Балон антенски	БЛ-50А	парче	1
21	3210312500784	Телевизор во боја	ЕИ Ниш	парче	1
22	P337500000079	Антенa	3,5 Мхз	парче	1
23	P337500000080	Антенa	7 Мхз	парче	1
24	P343500000791	Исправувач	АПИ 3	парче	2
25	3210000001240	Видеорекордер	Голстар	парче	1
26	3210312500780	Телевизор колор	ЕИ Ниш	парче	1
27	P337500000001	Антенa за ТВ	-	парче	3
28	P337500000037	Скретница за ТВ	-	парче	1
29	P31000000328	Слушалка за радиоприемник	-	парче	1
30	3210000000869	Телевизор во боја	-	парче	1
31	3210000006637	Видео рекордер	ЈВЦ ХРД 521	парче	1
32	3230000000086	Видеосет	БВЦ 90 ццдб	парче	1
33	3235000000292	Видеорекордер	Тошиба	парче	1

Опрема за снимање и умножување на материјали

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	428-005-0003	Печатар	ОКИ Б 4100	парче	1
2	428-005-0004	Печатар	ОКИ Б 4100	парче	1
3	428-005-0005	Печатар	ОКИ Б 4100	парче	1
4	428-005-0006	Печатар	ОКИ Б 4100	парче	1
5	428-005-0007	Печатар	ОКИ Б 4100	парче	1
6	428-005-0008	Печатар	ОКИ Б 4100	парче	1
7	428-006-0002	Печатар	ОКИ Б 6300	парче	1
8	4805000006264	Скенер	НР 6300	парче	1
9	4805000006265	Скенер	СканДет НР 6300 с	парче	1
10	4805000006266	Скенер	СканДет НР 6300 с	парче	1
11	4805000006267	Скенер	СканДет НР 6300 с	парче	1
12	4805000006268	Скенер	СканДет НР 6300 с	парче	1
13	32100000030712	Сканер Тип	МЦК 2/12	парче	1
14	428-011-0018	Печатар ласерски	Самсунг МИ-2010-П	парче	1
15	428-011-0019	Печатар ласерски	Самсунг МИ-2010-П	парче	1
16	428-011-0020	Печатар ласерски	Самсунг МИ-2010-П	парче	1
17	428-011-0021	Печатар ласерски	Самсунг МИ-2010-П	парче	1
18	428-011-0022	Печатар ласерски	Самсунг МИ-2010-П	парче	1
19	428-011-0023	Печатар ласерски	Самсунг МИ-2010-П	парче	1

Опрема за затоплување

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	6015000000420	Калорифер	Мажестик	парче	1
2	6015000000421	Калорифер	Мажестик	парче	1
3	6015000000428	Калорифер	Мажестик	парче	1
4	6015000000430	Калорифер	Тајфун	парче	1
5	6015000000431	Калорифер	Тајфун	парче	1
6	6015000000432	Калорифер	Тајфун	парче	1
7	6015000000433	Калорифер	Тајфун	парче	1
8	6015000000439	Калорифер	Тајфун	парче	1

Канцелариски и др.мебел и друга опрема за вршење канцелариски работи

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	P121000000017	Планшета	следење на РХБ состојба	парче	1
2	P121000000018	Планшета	следење на воздушна ситуација	парче	3
3	P485500000092	Табла	бела стандард	парче	1
4	P485500000169	Табла	пластична	парче	1
5	P485542680750	Табла	школска зидна	парче	1
6	4710000000613	Маса комплет	командна	парче	1

Останати неспомнати долгорочни средства

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	2308224700277	Моторцикл	Томос	парче	1
2	P481500000019	Уништувач на документи		парче	3
3	P592010784484	Вентилатор		парче	1
4	P682500000405	Испитувач за акумулатор		парче	1

5	412-002-0001	Правосмукалка	АТИКС 360-11	парче	1
6	428-004-0001	Видео бим проектор		парче	1
7	428-016-0001	Проектор	ЛЦД Оптима ЕП728	парче	1
8	412-001-0001	Правосмукалка	Самсунг-ВЦ-6015В	парче	1
9	428-016-0002	Проектор (МЛ105-1768/1)	ЛЦД Оптима ЕП728	парче	1
10	428-016-0003	Проектор	ЛЦД Оптима ЕП728	парче	1
11	428-016-0004	Проектор	ЛЦД Оптима ЕП728	парче	1
12	2306113655630	Мопед	Томос	парче	1
13	2306113655636	Мопед	Томос	парче	1

Материјали и друг ситен инвентар

Р.бр	Инвентарен број	Назив	Тип	Единица мерка	Количина
1	P221011875233	Детектор	хемиски -ХД-М1	парче	2
2	P221021580129	Детектор	радиолошки	парче	2
3	P333000000077	Кутија приклучна	ИПЦ	парче	2
4	P346033161425	Моталица	МЛ-1	парче	1
5	3380000002150	Кабел	Продолжен 3м	парче	1
6	P320500000029	Бројчаник	М-63	парче	5
7	P476010788841	Корпа за отпадоци	-	парче	1
8	P482000000082	Шаблон	тврд гарнитура	парче	2
9	P493000000024	Прибор за цртање комплет	-	парче	1
10	P682500000290	СВР метар	РМ 503	парче	1
11	P682500000447	Бометар	мерење киселина	парче	1
12	P708200000341	Шпрафцигери разни	-	парче	4
13	P709700000033	Алат во ташна	од 40 дела за електричар	парче	1
14	P754000000075	Иверица плоча	-	парче	2
15	4710000001012	Стол манипулативен	МС-25	парче	1
16	P475010788847	Завеса кафеава	-	парче	12
17	P710-001-11	Книга за место	Тп (100 листа)	парче	3
18	P710-001-13	Деловодник	ТП(100 листа)	парче	21
19	P710-001-14-1	Деловодник	посебен ТП	парче	6
20	P710-001-7	Деловодник	обичен ТП	парче	26
21	P774000000022	Антифон	-	парче	5

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надоместок на трајно користење на Здружението-Планинарски спортски клуб ДРАЧЕВО ФИЛИП ЧАКАРОВ Скопје.

Член 3

Директорот на Центарот за управување со кризи склучува договор со претседателот на Здружението - Планинарски спортски клуб ДРАЧЕВО ФИЛИП ЧАКАРОВ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5183/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3548.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ГРАДСКА
ОПШТА БОЛНИЦА „8 СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И ИНВЕНТАР

РБ	Назив и карактеристики на движната ствар	Производител	Модел/сериски број	Инвентарен број	Единица мерка	Количина
1	Параван на тркала, со метална рамка, со пет места за закачување дим. 185cm x 85cm	/	/	/	парче	1
2	Параван сиден, фиксиран во сид, во форма на врата хармоника	/	/	1093901	парче	1
3	Параван подвижен, со метална рамка и исполна од иверка	/	/	1036601	парче	1
4	Подвижен параван со метална рамка и исполна од плексиглас	/	/	/	парче	1
5	Параван, подвижен, од медијапан	/	/	1048701	парче	1
6	Параван, подвижен, од медијапан	/	/	1061501	парче	1
7	Параван подвижен, од оплеменета иверка, на метална конструкција, со дим. 200 cm x 80 cm	/	/	/	парче	2
8	Параван, од медијапан, подвижен	/	/	1031001	парче	1
9	Параван со механизам, челична конструкција на развлекување за закачување на завеса	/	/	1029501	парче	1
10	Параван со механизам, челична конструкција на развлекување за закачување на завеса	/	/	1029301	парче	1

11	Параван со механизам, челична конструкција на развлекување за закачување на завеса	/	/	/	парче	1
12	Параван со механизам, челична конструкција на развлекување за закачување на завеса	/	/	1029701	парче	1
13	Параван со механизам, челична конструкција на развлекување за закачување на завеса	/	/	1029801	парче	1
14	Параван со механизам, челична конструкција на развлекување за закачување на завеса	/	/	1029401	парче	1
15	Апарат за деминерализација на вода	ТКА/Амрас	Pacific	1094901	парче	1
16	Центрифуга за крв	Thermo/ Electrical Corporation / Германија	HERAEUS CRYOFUGE 5500i	1080201	парче	1
17	Ехокардиограф	GE Vingmed Ultrasound AS/ Норвешка	Vivid 7P70	1048201	парче	1
18	УВ лампа за стерилизација, од ростфрај	/	/	/	парче	1
19	Апарат за ангиографија со работна конзола, висечка, фиксирана на плафон, со светло и заштитно стакло и држач за четири монитори Монитор, 17"	General Electric/ Kenex NEC	INNOVA 2100-IQ Multicolor LCD monitor 2090UXI IVK-SMD 18102G	1092601	парче	1
20	Апарат за компјутерска томографија со инјектор за апарат за компјутерска томографија	General Electric/ Nemoto Kyorindo	Light Speed- VCT 5124069-5/ Dual Shot	1092301	парче	1
21	РТГ апарат со генератор за електрично напојување на РТГ за апарат со ртг маса	Sedecal, Шпанија	SHF-530 G-32213/A6563-01	1125401	парче	1
22	Болнички кревет, електричен со душек	Volker	3080 Mb	1020501	парче	1

23	Болнички кревет, електричен, со душек	Steigelmayer	/	1086101	парче	1
24	Болнички кревет електричен со душек		/	1086001	парче	1
25	Болнички кревет, електричен, со душек	Okin	/	1020801	парче	1
26	Кревет за бањање на пациенти, со метални ногарки и помошен метален решеткаст елемент	/	/	1058101	парче	1
27	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1021301	парче	1
28	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1020701	парче	1
29	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1021001	парче	1
30	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1021201	парче	1
31	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1021101	парче	1
32	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1099401	парче	1
33	Болнички кревет, електричен со душек	/	/	1085201	парче	1
34	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1085401	парче	1
35	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1085601	парче	1
36	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1085801	парче	1
37	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1085901	парче	1
38	Решетка за транспортно креветче, од инокс дим.208cm x 73cm	/	/		парче	1
39	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1099301	парче	1
40	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1085301	парче	1
41	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1086201	парче	1
42	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1099501	парче	1
43	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1099201	парче	1
44	Болничкикревет, електричен, со душек	/	/	1086301	парче	1
45	Болнички кревет, електричен со душек	Volker	3080 Mb	1020601	парче	1
46	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	1085501	парче	1

47	Сидна шина за ставање на апарати, од инокс, долга 160 см	/	/	/	парче	1
48	Сидна шина за ставање на апарати, од инокс, долга 160 см	/	/	/	парче	1
49	Подвижен аспиратор	Cherion	Viktorija Versa	1104201	парче	1
50	Подвижен аспиратор	Cherion	Viktorija Versa	1104101	парче	1
51	Ултразвучен ехо апарат со монитор	GE Vingmed	System five REM	1037701	парче	1
52	Протокомер на O ₂	Drager	/	/	парче	8
53	Протокомер на O ₂	Drager	/	1038001	парче	1
54	Инфузиомати	B-Braun	Infuzomat fms	1036101	парче	1
55	Инфузиомати	B-Braun	Infuzomat fms	1036301	парче	1
56	Инфузиомати	B-Braun	Infuzomat fms	1033001	парче	1
57	Инфузиомати	B-Braun	Infuzomat fms	1035201	парче	1
58	Инфузомат	B-Braun	Infusomat finS	1033101	парче	1
59	Инфузомат на сталак	B-Braun	Infusomat finS	1035801	парче	1
60	Инфузиомат	B-Braun	Infusomat&fms	1035501	парче	1
61	Инфузиомат	B-Braun	Infusomat&fms	1035301	парче	1
62	Инфузиомат	B-Braun	Infusomat&fms	1035901	парче	1
63	Инфузиомат	B-Braun	Infusomat&fm S	1035601	парче	1
64	Инфузиомат	B-Braun	Infusomat&fms	1035101	парче	1
65	Инфузиомат	B-Braun	Infusomat&fms	1036201	парче	1
66	База за инфузиомати	Fresenius, Vial	Orchestra Base intezeve	1101709	парче	1
67	Станица за инфузиомати	B&Braun	Space Station	1160001	парче	1
68	Инфузиомат	B&Braun	Inuziomat @Space	1160401	парче	1
69	Инфузиомат	B&Braun	Inuziomat @Space	1160301	парче	1
70	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module DPS +	1101520	парче	1

71	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module MVP+PT	1101505	парче	1
72	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module MVP+PT	1062901	парче	1
73	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module MVP+PT	1101617	парче	1
74	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module MVP+PT	1101615	парче	1
75	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module MVP+PT	1139801	парче	1
76	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module MVP+PT	1101618	парче	1
77	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module DPS+	1101608	парче	1
78	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra Module DPS+	1064401	парче	1
79	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra NL Module DPS	1138301	парче	2
80	Инфузиомат	Fresenius Vial	Orchestra , MVP+PT	1101606	парче	1
81	Инфузиомат	Fresenius, Vial	Orchestra, DPS	1066401	парче	2
82	Инфузиомат	Frezenius Vial	Orchestra module MVP+PT IS	1101614	парче	1
83	Инфузиомат	Frezenius Vial	Orchestra module MVP+PT IS	1139601	парче	1
84	Сталак за инфузија, од инокс, подвижен	/	/	/	парче	6
85	Сталак за инфузија, од инокс, подвижен	/	/	2007202	парче	1
86	Блатекс	Meiko	KD 40.2AP	1044301	парче	1
87	Антидекубитален душек	Maket Hunthleight	LAL004	1134901	парче	1
88	Антидекубитален душек со пумпа за душек	SLK	SLK III		парче	1
89	Антидекубитален душек	MAKET Hunthleight	LAL004	1135001	парче	1
90	Антидекубитален душек со апарат со пумпа за душекот	SLK	SLK III MCS	1030001	парче	1
91	Деминерализатор за вода со компресор	/	/	1059501	парче	1

92	Фотеља за масажа	/	A 12 Q	1117601	парче	1
93	Перфузор	B-Braun	Perfusion fm	1034201	парче	
94	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1033601	парче	1
95	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1032001	парче	1
96	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1031701	парче	1
97	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1032401	парче	1
98	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1033801	парче	1
99	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1034401	парче	1
100	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1032501	парче	1
101	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1034301	парче	1
102	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1032101	парче	1
103	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1034101	парче	1
104	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1034701	парче	1
105	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1031901	парче	1
106	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1034001	парче	1
107	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1032801	парче	1
108	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1033701	парче	1
109	Перфузор	B Braun	Perfusor&fm	1035001	парче	1
110	Перфузор	B Braun	Perfusor&fm	1031601	парче	1
111	Перфузор	Terumo	TE-SS700	/	парче	
112	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1032901	парче	1
113	Перфузор	B-Braun	Perfusor&fm	1032201	парче	1
114	Перфузор	Biocare	IP 21 Syringe Pump	1177601	парче	1
115	Перфузер	B&Braun	Perfuser @Space	1161801	парче	1
116	Подвижен сталак за перфузори и инфузомати, од инокс, на четири тркала	/	/		парче	1
117	Вакум пумпа	Drager	/	1041201	парче	1
118	Вакум пумпа	Drager	/	/	парче	8
119	Вакум пумпа	Drager	ASPE 0014	/	парче	1
120	Вакум пумпа	Drager Medical AG & Co	ARSA-0080	/	парче	1
121	Вакум пумпа	Drager Medical AG & Co	ARSA-0009	1183401	парче	1
122	Вакум пумпа	Drager Medical AG & Co	/	/	парче	1
123	Мобилен ренген апарат	GE Healthcare	TMX plus	1074501	парче	1
124	Мобилен ренген апарат	Philips	Practix 400	1111401	парче	1
125	Количка за транспорт на пациенти	Broda Seating	784 20 U869636	1132001	парче	1
126	Количка за транспорт на пациенти	Broda Seating	785 20	1020301	парче	1

127	Систем за BMS	Kleback@Pe ter	/	1117501	парче	1
128	ЦО ₂ соба - инсталација за СО ₂	/	/	1118201	парче	1
129	Апарат за гасни анализи	Bayer Health Care	Rapid Lab 1264	1078501	парче	1
130	Апарат за гасни анализи	Bayer Health Care	Rapid Lab 1265	1078601	парче	1
131	Апарат за гасни анализи	Bayer Health Care	Rapid Lab 1266	1078301	парче	1
132	Апарат за гасни анализи	Bayer Health Care	Rapid Lab 1267	/	парче	1
133	Масичка за санитарски материјал со една фиока и двокрилно орманче, од оплеменета иверка, на тркала	Hammerlit		1119301	парче	1
134	Камера за снимање операции, ротирачка	IRDC	SKR zoom 4,9 mm	/	парче	2
135	Негативоскоп, со дим. 51 cm x 75 cm x 14 cm	Amray	DeLux cod.076041	/	парче	1
136	Столб за операционен стол со оперативен стол со додатоци (држач за рака - голем, држач за рака - мал и сталак за инфузија)	Maquet	Magnus 1180 (1118.62A0), сервиски бр.00134	1101201	парче	1
137	Операционен стол со додатоци (држач за рака- голем, држач за рака - мал, Г-рамка и сталак за инфузија)	Maquet	1118.01A0, сервиски бр.00133	/	парче	1
138	Носач за операционо светло со три куполи- „раце“ со три светлечки тела	Maquet	ALM	/	парче	1
139	Далечински управувач за операционен стол со полнач	Maquet	/	/	парче	1
140	Надградба на операционен стол	/	/	1101202	парче	1
141	Носач за оперативно светло со три куполи- „раце“ со три светлечки тела	Hanalux	Coupole HLX 3003,3003 и 3005	1101301	парче	1
142	Камера за снимање операции, ротирачка	IRDC	SKR zoom 4,9 mm	/	парче	1
143	Автоклав - апарат за стерилизација	MMM	/	1088901	парче	1

144	Формалински стерилизатор	MMM	/	1089001	парче	1
145	Маса за инструменти од стерилизација, подвижна, иноксна	/	/	1089201	парче	1
146	Решетка за машина за инструменти	/	/	/	парче	1
147	Машина за миење на инструменти	Miele Professional	OXIVARIO G 7823	1090001	парче	1
148	Постоље за апарат за медицинско миење на раце (со 3 чешми-батери)	Zines		1111601	парче	1
149	Табла со приклучоци за гасови (O ₂ , анестезија, воздух)	/	/	/	парче	1
150	Дојава за инструментарки	/	/	/	парче	2
151	ЕКГ апарат со монитор	IVY BIOMEDICAL SYSTEMS	Cardiac Triger Monitor 3150	/	парче	1
152	Рентген за граден кош	/	Wow Body Stent	1080101	парче	1
153	РТГ апарат	/	Trans-Former Grid Cabinet	1144901	парче	1
154	РТГ мобилен	Siemens	1158815V20 72	3015601	парче	1
155	РТГ Апарат со делови на приемн протокол	Siemens	Siremobil Compact	3015501	парче	1
156	РТГ мобилен	Drager	Dragerwerk AG LUBECZ DWE 8080 Ser broj 750-S	/	/	1
157	Блатекс вграден	M.Meiko	KD 30.2AP	1104701	парче	1
158	Блатекс	Miele	G7735CD	3013801	парче	1
159	Негативоскоп	Dr. Mach	/	3007701	парче	1
160	Негативоскоп	Dr. Mach	/	/	парче	1
161	Негативоскоп	Dr. Mach	/	3007706	парче	1
162	Апарат за кислород	Drager	Oxylog 2000	3014101	парче	1
163	Апарат за загревање на крвна плазма	Barkey	Plazmatherm	3014701	парче	1

164	Перфузор на сталак	Doring	Combimat 2000	3012901	парче	1
165	Инсталација за медицински гасови	Drager	Drager Gas Management Systems	1093501	парче	1
166	Инсталација за медицински гасови	Drager	Drager Gas Management Systems	/	парче	3
167	Инсталација за медицински гасови	Drager	Drager Gas Management Systems	1115001	парче	1
168	Сиден систем за снабдување со медицински гасови и аспирација	Tehnalit	/	/	парче	10
169	Тавански систем за снабдување со медицински гасови, аспирација, поставен на интегрирани пини на кои	Drager	Ponta C	3016801	парче	1
170	Тавански систем за снабдување со медицински гасови, аспирација, поставен на интегрирани пини на кои се прикачени држачи со полици за дополнителна опрема	Drager	Ponta C	3011801	парче	1
171	Тавански систем за снабдување со медицински гасови, аспирација, поставен на интегрирани пини на кои се прикачени држачи со полици за дополнителна опрема	Drager	Ponta C	3009901	парче	1
172	Сиден систем за снабдување со медицински гасови и аспирација	Drager	WU-353-A	/	парче	2
173	Сиден систем за снабдување со медицински гасови и аспирација	Drager	Linea	3016501	парче	1
174	Сиден систем за снабдување со медицински гасови и аспирација	Drager	Linea	3016901	парче	1

175	Сиден систем за снабдување со медицински гасови и аспирација	Drager	Linea	3011901	парче	1
176	Сиден систем за снабдување со медицински гасови и аспирација	Drager	Linea	/	парче	3
177	Машина за миење на инструменти	M.Meiko	/	3008601	парче	1
178	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013202	парче	1
179	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013204	парче	1
180	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013210	парче	1
181	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013206	парче	1
182	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013211	парче	1
183	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013208	парче	1
184	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013205	парче	1
185	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013209	парче	1
186	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013212	парче	1
187	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013201	парче	1
188	Болнички кревет, со хидраулично подесување, со душек	/	/	3004201	парче	1
189	Болнички кревет, со хидраулично подесување, со душек	/	/	3004301	парче	1
190	Болнички кревет, електричен, со душек	/	/	3013203	парче	1
191	Инфузиомат	Doring	Combimat 2000	/	парче	1
192	Инфузиомат	Doring	Combimat 2000	3012808	парче	1
193	Апарат со пумпа за душек за наизменично и меко складирање на пациентот	Healthcare	Alpha active	1030101	парче	1
194	Апарат со пумпа за душек за наизменично и меко складирање на пациентот	Healthcare	No: LA 2004	1030201	парче	1

195	Свич за азотен оксидул	/	/	1130101	парче	1
196	Количка за пациенти, за бањање и вршење нужда, "принцеза"	Broda Seating	385 CS	/	парче	1
197	Инвалидска количка за превоз на пациенти	Greimer	/	3017001	парче	1
198	Количка за преврски со седум фиоки и пулт, на тркалца	Schmitz	/	/	парче	1
199	Количка за преврски со седум фиоки и пулт, на тркалца	Schmitz	/	1119301	парче	1
200	Количка за медикаменти, за потрошен материјал со три големи и шес мали фиоки	Schmitz	/	3012501	парче	1
201	Сталак за медицински апарати, подвижен	Drager	/	3009701	парче	1
202	Сталак за инфузомати, фиксиран на фиксациона сидна шипка	/	/	/	парче	10
203	Сталак за инфузија, подвижен	/	/	/	парче	3
204	Протокомер за O ₂	Drager	CF 800	3018201	парче	1
205	Протокомер за O ₂	Drager	/	/	парче	18
206	Деминерализатор за вода	TKA	/	1094801	парче	1
207	Перфузор	Doring	Combimat 2000	3012806	парче	1
208	Перфузор	Doring	Combimat 2000	3012803	парче	1
209	Перфузор	Doring	Combimat 2000	3012812	парче	1
210	Перфузор	Doring	Combimat 2000	3012804	парче	1
211	Перфузор	Doring	Combimat 2000	3012805	парче	1
212	Перфузор	Doring	Combimat 2000	3012808	парче	1
213	Перфузор	Doring	Combimat 2000	3012818	парче	1
214	Перфузор	Doring	Combimat 2000	/	парче	1
215	Перфузор	Terumo	TE-LM700	/	парче	1
216	Перфузор	B&Braun	Perfusomat &Space	/	парче	3

217	Столб за оперативен стол со оперативен стол со додатоци (држач за рака)	Maquet	Thermomatic 2000	3018901	парче	1
218	Оперативен стол со додатоци (држач за рака)	Maquet	Betamaks 2000	3018801	парче	1
219	Носач за оперативно светло со три куполи-„раце“ со три светлечки тела	Hanalux	2004/5TV Heradeus	3019001	парче	1
220	Далечински управувач за операционен стол	Maquet	/	/	парче	1
221	Пумпа за антидекубитален душек	/	/	/	парче	1
222	Апарат за миење и дезинфекција	Meiko	/	/	парче	2
223	Респиратор вентилатор за механичка вентилација на пациенти, со платформа	Siemens	Servoventilator 300A	3009002	парче	1
224	Респиратор вентилатор за механичка вентилација на пациенти, со платформа	Siemens	Servoventilator 300A	3009003	парче	1
225	Респиратор вентилатор за механичка вентилација на пациенти, со платформа	Siemens	Servoventilator 300A	3009004	парче	1
226	Респиратор вентилатор за механичка вентилација на пациенти, со платформа	Siemens	Servoventilator 300A	3009005	парче	1
227	Респиратор вентилатор за механичка вентилација на пациенти, со платформа	Siemens	Servoventilator 300A	3009006	парче	1
228	Респиратор вентилатор за механичка вентилација на пациенти, со платформа	Siemens	Servo Ventilator 300A	3009001	парче	1
229	Дефибрилатор	Schiller	Defigard 3002	3010602	парче	1
230	Апарат за електрокаутеризација	Erbe	ICC 300	3011001	парче	1
231	Апарат за катетеризација	Soring MBC		3010901	парче	1

232	Ресусцитатор (реанимационен балон)	Drager	Resuscitator 2000	/	парче	1
233	Ресусцитатор (реанимационен балон)	VBM	/	/	парче	1
234	Пумпа за затоплување на пациенти	/	Astotherm Plus	/	парче	1
235	Респираторен навлажнувач	Healthcare	Fisher&Pay MR 730	/	парче	1
236	Дигитален топломер	Braun	/	/	парче	1
237	Дигитален топломер	Termoscan Pro	/	/	парче	1
238	Дефибрилатор	GE	Cardioserv IPX2		парче	1
239	Анестезиолошка машина	Drager	Julian	3008801	парче	1
240	Анестезиолошка машина	Drager	Cato	3008701	парче	1
241	Автоклав- апарат за стерилизација	MMM	/	/	парче	1
242	Количка за пациенти, за капење и вршење нужда, “принцеза”	Rebotec	TRB - 343 003062	/	парче	1
243	Инвалидска количка за превоз на пациенти	SKS Amedo / Swanden	CH - 8752 S.br 812048	/	парче	1
244	Небулајзер/ протокомер	Drager	Stericlin	/	парче	30
245	Блатекс со конструкција	M- Meikio	Topline AF 10	/	парче	1
246	Апарат за стерилизација на инструменти	Bandelin Sonorex super	RK 1028 H	30173011	парче	1
247	Кутија за стерилизација на инструменти со решетка од инокс	Wagner	Steriset	/	парче	3
248	Кутија за стерилизација на инструменти со решетка од инокс	Aesculap	ACVB- sot.	/	парче	2
249	Кутија за стерилизација на инструменти со решетка од инокс	Fehling	UBC-8	/	парче	1
250	Решетка за стерилизација на инструменти од инокс	E 433 M - M. 3795981 05/57	/	/	парче	1

НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И ИНВЕНТАР

Р.Б	Назив и карактеристики на движната ствар	Производител	Модел/сериски број	Инвентарен број	Единица мерка	Количина
1	Светлечка реклама голема, од алуминиумски скелет и ПВЦ пано дим.100cm x 300cm x 20cm	/	/	1125901	парче	1
2	Светлечка реклама, алуминиумски скелет и ПВЦ пано дим.125cm x 96cm x 10cm	/	/	/	парче	3
3	Светлечка реклама на инфо пулт, од алуминиумски скелет и ПВЦ пано дим.24cm x 121cm x 15cm	/	/	/	парче	1
4	Информативна ПВЦ рамка дим.65cm x 46cm	/	/	/	парче	1
5	Информативна ПВЦ рамка дим.95cm x 125cm x 10cm	/	/	/	парче	2
6	Информативна ПВЦ рамка дим.87cm x 70cm x 10cm	/	/	/	парче	1
7	Поштенски сандациња со триесет места за одложување, од медијапан	/	/	1045501	парче	1
8	Светлечка реклама влез, од ПВЦ дим.121,5cm x 91,5cm x 11cm	/	/	1172501	парче	1
9	Рамка за реклама, алуминиумска рамка со стаклено пано дим.47cm x 64cm	/	/	/	парче	1
10	Кубус за истории, со шест фиоки, од оплеменета иверка дим. 139cm x 81cm x 54cm	/	/	1015701	парче	1
11	Кубус со полица за флаери, од оплеменета иверка дим.71,5cm x 86cm x 30cm	/	/	1117301	парче	1
12	Кубус со три фиоки, од медијапан со дим. 50 cm x 45 cm x 50 cm	/	/	1055802	парче	1
13	Кубус со три фиоки, од медијапан, со дим. 55 cm x 40 cm x 50 cm	/	/	1055702	парче	1
14	Кубус со три фиоки, од медијапан, со дим. 50 cm x 45 cm x 50 cm	/	/	1053302	парче	2
15	Кубус со три фиоки, од медијапан, со дим. 50 cm x 40 cm x 50 cm	/	/	1053302	парче	1

16	Кубус со три фиоки, од медијапан, со дим. 50 cm x 40 cm x 50 cm	/	/	/	парче	1
17	Кубус со три фиоки, од медијапан, со дим. 50 cm x 40 cm x 50 cm	/	/	/	парче	3
18	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка, на тркала дим. 66cm x 45cm x 50cm	/	/	2016601	парче	1
19	Кубус со три фиоки на тркала од медијапан подвижен со димензии 32cm x 45cm x 52cm	/	/	/	парче	1
20	Кубус од медијапан, со осум фиоки, со тркала дим. 88cm x 91cm x 60cm	/	/	/	парче	1
21	Кубус со три фиоки на тркала од медијапан подвижен со димензии 32cm x 45cm x 52cm	/	/	/	парче	1
22	Кубус, со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 50cm x 40cm x 50cm,	/	/	1053602	парче	1
23	Кубус, со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 50cm x 40cm x 50cm,	/	/	1013901	парче	1
24	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 55cm x 40cm x 50cm	/	/	1061101	парче	1
25	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 55cm x 40cm x 50cm	/	/	/	парче	1
26	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 54cm x 40cm x 55cm	/	/	1014201	парче	1
27	Кубус со една фиока и вратичка, од оплеменета иверка дим. 58cm x 49cm x 50cm	/	/	1023001	парче	1
28	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 54cm x 40cm x 55cm	/	/	1014101	парче	1
29	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 50cm x 45cm x 55cm	/	/	2016901	парче	1
30	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 57cm x 46cm x 57cm	/	/	/	парче	1
31	Кубус, од оплеменета иверка Дим. 40 cm x 50 cm x 40 cm	/	/	/	парче	1
32	Кубус со трифиоки, од медијапан дим. 54cm x 45cm x 50cm	/	/	2016701	парче	1
33	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 60cm x 40cm x 47cm	/	/	/	парче	1

34	Кубус со една вратичка, од оплеменета иверка, на тркалата дим. 60cm x 25cm x 50cm	/	/	/	парче	1
35	Кубус со две фиоки, од оплеменета иверка дим. 54,5cm x 40cm x 52,5cm	/	/	1013601	парче	1
36	Кубус со две фиоки, од оплеменета иверка дим. 60cm x 40cm x 50cm	/	/	2041201	парче	1
37	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 57cm x 40cm x 58cm	/	/	/	парче	1
38	Кубус со три фиоки, од медијапан дим. 54cm x 45cm x 50cm	/	/	2016801	парче	1
39	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 57cm x 40cm x 58cm	/	/	/	парче	1
40	Плакар од медијапан и оплеменета иверица, висок, со дим. 213x60x45 cm.	/	/	/	парче	1
41	Работна маса, со четири фиоки, со еднокрилен и двокрилен плакар, со дим. 90x170x60 cm.	/	/	1151001	парче	1
42	Плакар вграден со полици, од иверка, единечен, (библиотекар), со дим. 210 cm x 60 cm	/	/	/	парче	1
43	Плакар вграден со лизгачка врата, со дим. 270 cm x 150 cm x 55 cm	/	/	1108101	парче	1
44	Трокадеро со мијалник и огледало (составен дел од вграден плакар)	/	/	/	парче	1
45	Плакар со полици, со осум места за одложување на гардероба, од оплеменета иверка дим. 140cm x 135cm x 26cm	/	/	/	парче	1
46	Плакар и елемент од медијапан со вграден мијалник со чешма	/	/	1113801	парче	1
47	Плакар еднокрилен вграден со димензии дим. 210cm x 56cm x 55cm	/	/	1011801	парче	1
48	Плакар двокрилен од медијапан со димензии 70cm x 60cm x 52cm	/	/	/	парче	1
49	Плакар двокрилен, со вратички и отворени полици, од оплеменета иверка, дим. 210cm x 90cm x 60cm	/	/	1045401	парче	1

50	Плакар вграден, еднокрилен, од оплеменета иверка дим. 210cm x 55cm x 57cm	/	/	1011701	парче	1
51	Плакар вграден дворилен, со вратички и полици, од оплеменета иверка дим. 209cm x 60cm x 56cm	/	/	1015601	парче	1
52	Плакар вграден, од два двокрилни дела, од медијапан дим.215cm x 80cm x 57cm,	/	/	1011001	парче	1
53	Плакар вграден, еднокрилен, од медијапан дим.215cm x 40cm x 55cm	/	/	1011601	парче	1
54	Плакар вграден, од два двокрилни дела, од медијапан дим.215cm x 80cm x 57cm,	/	/	1011101	парче	1
55	Плакар вграден, од медијапан, со дим. 200 cm x 100 cm	/	/	1010301	парче	1
56	Плакар вграден од медијапан, дим. 215 cm x80 cm x 57 cm,	/	/	1010501	парче	1
57	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x80 cm x 57 cm,	/	/	1010401	парче	1
58	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x80 cm x 57 cm,	/	/	1010601	парче	1
59	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x80 cm x 57 cm,	/	/	1010701	парче	1
60	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x80 cm x 57 cm,	/	/	1010901	парче	1
61	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x80 cm x 57 cm	/	/	1010801	парче	1
62	Плакар вграден, еднокрилен од оплеменета иверка, со дим. 205 cm x 40 cm x 52 cm	/	/	1011301	парче	1
63	Плакар вграден, двокрилен, со фиоки, од оплеменета иверка, со дим. 205 cm x 80 cm x 58 cm	/	/	1012001	парче	1
64	Плакар вграден, еднокрилен од оплеменета иверка, со дим. 205 cm x 40 cm x 52 cm	/	/	1011401	парче	1
65	Плакар вграден, еднокрилен дим. 204 cm x 40cm x 53cm	/	/	1011501	парче	1

66	Плакар двокрилен, со вратички и фиоки, дим. 207 cm x 80 cm x 58 cm	/	/	1010101	парче	1
67	Плакар еднокрилен вграден со димензии дим. 210cm x 56cm x 55cm	/	/	1011801	парче	1
68	Плакар двокрилен од медијапан со димензии 70cm x 60cm x 52cm	/	/	/	парче	1
69	Плакар двокрилен, со вратички и отворени полици, од оплеменета иверка, дим. 210cm x 90cm x 60cm	/	/	1045401	парче	1
70	Плакар вграден, еднокрилен, од оплеменета иверка дим. 210cm x 55cm x 57cm	/	/	1011701	парче	1
71	Плакар вграден двокрилен, со вратички и полици, од оплеменета иверка дим. 209cm x 60cm x 56cm	/	/	1015601	парче	1
72	Плакар вграден, од два двокрилни дела, од медијапан дим. 215cm x 80cm x 57cm,	/	/	1011001	парче	1
73	Плакар вграден, еднокрилен, од медијапан дим. 215cm x 40cm x 55cm	/	/	1011601	парче	1
74	Плакар вграден, од два двокрилни дела, од медијапан дим. 215cm x 80cm x 57cm,	/	/	1011101	парче	1
75	Плакар вграден, од медијапан, со дим. 200 cm x 100 cm	/	/	1010301	парче	1
76	Плакар вграден од медијапан, дим. 215 cm x 80 cm x 57 cm,	/	/	1010501	парче	1
77	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x 80 cm x 57 cm,	/	/	1010401	парче	1
78	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x 80 cm x 57 cm,	/	/	1010601	парче	1
79	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x 80 cm x 57 cm,	/	/	1010701	парче	1
80	Плакар вграден, од медијапан, дим. 215 cm x 80 cm x 57 cm,	/	/	1010901	парче	1
81	Плакар вграден, од медијапан дим. 215 cm x 80 cm x 57 cm	/	/	1010801	парче	1

82	Плакар вграден, еднокрилен од оплеменета иверка дим. 205 cm x 40 cm x 52 cm	/	/	1011301	парче	1
83	Плакар вграден, двокрилен, со фиоки, од оплеменета иверка, со дим. 205 cm x 80 cm x 58 cm	/	/	1012001	парче	1
84	Плакар вграден, еднокрилен од оплеменета иверка, со дим. 205 cm x 40 cm x 52 cm	/	/	1011401	парче	1
85	Плакар вграден, еднокрилен дим. 204 cm x 40cm x 53cm	/	/	1011501	парче	1
86	Плакар двокрилен, со вратички и фиоки дим. 207 cm x 80 cm x 58 cm	/	/	1010101	парче	1
87	Плакар со пулт за терапија дим. 250 cm x 60 cm x 150 cm	/	/	2034601	парче	1
88	Плакар со пулт за терапија и вграден мијалник дим. 250 cm x 60 cm x 150 cm	/	/	2034701	парче	1
89	Плакар трокрилен со пет полици, од инокс дим.195cm x 180cm x 33cm	/	/	/	парче	1
90	Плакар двокрилен, од медијапан дим.208cm x 100cm x 60cm	/	/	1079301	парче	1
91	Плакар од еден двокрилен горен дел и седум фиоки, од медијапан дим. 210cm x 60cm x 60cm	/	/	1079101	парче	1
92	Двокрилен плакар со фиоки, од два двокрилни горни елементи и шест фиоки, од медијапан, дим.210cm x 100cm x 60cm	/	/	1079001	парче	1
93	Плакар двокрилен, од два дела од по два двокрилни елементи дим.210cm x 120cm x 45cm	/	/	1061401	парче	1
94	Плакар двокрилен, од два двокрилни елементи,од медијапан, дим.210cm x 80cm x 58cm	/	/	1140601	парче	1

95	Плакар вграден сиден, од осум двокрилни елементи и еден отворен елемент, од медијапан дим.295cm x 390cm x 35cm	/	/	/	парче	1
96	Плакар за инфузионни раствори, од дванаесет затворени делови, од медијапан дим. 300cm x 120cm x 55cm	/	/	/	парче	1
97	Двокрилен плакар со вграден мијалник и еднорачна чешма	/	/	1114201	парче	1
98	Плакарче со вграден мијалник и еднорачна чешма	Unitas	/	1114301	парче	1
99	Двокрилен вграден плакар, со двокрилни елементи на три нивоа, од оплеменета иверка дим.287cm x 80cm x 39cm	/	/	/	парче	1
100	План висечки со два двокрилни елементи и отворен дел со три полици, од медијапан дим.80cm x 228cm x 30cm	/	/	1068701	парче	1
101	Плакар двокрилен, од медијапан со мијалник со чешма дим.74cm x 100cm x 53,5cm	/	/	1114401	парче	1
102	Плакар од десет сидни еднокрилни елементи, од оплеменета иверка дим.115,5cm x 200cm x 30cm	/	/	1037601	парче	1
103	Плакар од триесет еднокрилни елементи, од оплеменета иверка дим.213cm x 600cm x 30cm	/	/	/	парче	1
104	Отворен плакар со десет полици, од оплеменета иверка дим.200cm x 80cm x 38cm	/	/	/	парче	1
105	Плакар од осумнаесет еднокрилни елементи, од оплеменета иверка дим.213cm x 360cm x 30cm	/	/	/	парче	1
106	Плакар отворен со три полици, од оплеменета иверка дим.100cm x 72cm x 28cm	/	/	2006501	парче	1

107	Плакар, со долен двокрилен елемент и горен отворен елемент од оплеменета иверка дим.160cm x 80cm x 30cm	/	/	2013001	парче	1
108	Плакар, вграден од оплеменета иверка, дим. 200 cm x 80 cm x 50 cm	/	/	/	парче	2
109	Плакар сиден висечки, од инокс, со дим. 75 cm x 120 cm x 34 cm	/	/	1051801	парче	1
110	Плакар, двокрилен, со две полици, од медијапан дим.312cm x 70cm x 70cm x 30cm	/	/	/	парче	1
111	Плакар двокрилен,аголен со две полици, од медијапан дим.312cm x 70cm x 70cm x 30cm	/	/	/	парче	1
112	Плакар вграден, од оплеменета иверка дим.170cm x 120cm x 40cm	Zaking	/	1074701	парче	1
113	Плакар вграден двокрилен, од оплеменета иверка дим.306cm x 65cm x 38cm	Zaking	/	1055501	парче	1
114	Плакар двокрилен, од оплеменета иверка дим.102cm x 65cm x 45cm	/	/	/	парче	1
115	Плакар отворен со една полица,од оплеменета иверка дим.79cm x 80cm x 35cm	/	/	1055206	парче	1
116	Плакар вграден , двокрилен, од оплеменета иверка дим.207cm x 97cm x 41cm	Zaking	/	1055401	парче	1
117	Плакар двокрилен, од оплеменета иверка дим.73cm x 80cm x 35cm	/	/	1055202	парче	1
118	Плакар со стаклени врати со долен дел со три фиоки, од оплеменета иверка дим.200cm x 80cm x 44cm	/	/	/	парче	3
119	Плакар за обувки, од медијапан, со дим.130 cm x 40 cm x 30	/	/	/	парче	1
120	Плакар еднокрилен од инокс, во два дела дим.200cm x 45cm x 55cm	/	/	1028901	парче	1
121	Плакар од инокс, двокрилен, за течности,дим. 95 cm x 82 cm x 60 cm	/	/	/	парче	1

122	Плакар од инокс за хигиенски прибор, двокрилен, дим.100 cm x 97 cm x 50 cm	/	/	/	парче	1
123	Работно биро со кубус со една врата од медијапан дим. 76cm x 120cm x 60cm,кубус дим. 76cm x 40cm x 48cm	/	/	/	парче	1
124	Работна комода со полици, од медијапан	/	/	/	парче	1
125	Работно биро, од оплемена иверка дим. 76cm x 120cm x 80cm	/	/	1184601	парче	1
126	Работно биро, од оплеменета иверка дим. 75cm x 120cm x 60cm	/	/	1088101	парче	1
127	Работно биро од оплеменета иверка дим. 80cm x 150cm x 70cm	Zaking	/	1013201	парче	1
128	Работно биро, од медијапан дим.200cm x 70cm x 75cm	/	gl 20051,	1055801	парче	1
129	Работно биро од медијапан, дим.105cm x 80cm x 145cm	/	/	1053401	парче	1
130	Работно биро од медијапан со дим. 140 cm x 63 cm x 75 cm.	/	/	1048401	парче	1
131	Работно биро од медијапан со дим. 140 cm x 80 cm x 75 cm	/	/	1053501	парче	1
132	Работно биро, од медијапан, со дим.140 cm x 65cm x 75 cm	/	/	2041401	парче	1
133	Работно биро,од медијапан, со дим. 75 cm x 150 cm x 80 cm	/	/	/	парче	4
134	Работно биро, аголно, од медијапан, со димензии 87 cm x 100 cm x 100 cm	/	/	/	парче	1
135	Работно биро со висечки елемент, трокрилен, од медијапан дим. 80cm x 110cm x 68cm висечки елемент дим. 60cm x 120cm x 40cm	/	/	/	парче	1
136	Работно биро од медијапан со димензии 80 cm x 90 cm x 60 cm	/	/	1067301	парче	1
137	Работно биро со преграда за куќиште од персонален компјутер, од медијапан дим. 85cm x 120cm x 60cm	/	/	2041701	парче	1
138	Работно биро од медијапан со метални ногарки, фиксирано на сид од едната страна, дим. 85cm x 210cm x 60cm	/	/	/	парче	1

139	Работно биро со преграда за кукиште од персонален компјутер на метални ногарки, од оплеменета иверка дим.75cm x 220cm x 85cm	/	/	/	парче	1
140	Работно биро од медијапан и странични плочи од оплеменета иверка дим. 85cm x 140cm x 60cm	/	/	1048501	парче	1
141	Работно биро, аголно, со преграда за кукиште од персонален компјутер, на метални ногарки, од оплеменета иверка	/	/	1087801	парче	1
142	Работно биро со полица за кукиште, од медијапан дим. 75cm x 250cm x 104cm	/	/	1045301	парче	1
143	Работно биро аголно, од медијапан дим. 75cm x 75cm 30cm x 75cm	/	/	/	парче	1
144	Работно биро со пулт, од оплеменета иверка дим. 111cm x 224cm x 75cm	/	/	1015501	парче	1
145	Работно биро, од медијапан дим.120 cm x 65 cm x 75 cm	/	/	1048601	парче	1
146	Работно биро, од медијапан дим. 75 cm x 125 cm x 65 cm	/	/	2041901	парче	1
147	Работно биро дим. 155cm x 80cm x 75cm	Zaking	/	1055701	парче	1
148	Работно биро со кубус, од медијапан и оплеменета иверка дим.83cm x 330cm x 90cm	/	/	/	парче	1
149	Работно биро полукружно од медијапан дим. Ø200 cm	Zaking	/	1053404* Ист како 4.5. 41	парче	1
150	Работно биро,од оплеменета иверка дим.75cm x 150cm x 80cm	Zaking	/	1012901	парче	1
151	Работно биро, аголно од медијапан дим.75cm x 150cm x 80cm	Zaking	/	1014901	парче	1
152	Работно биро, од три дела поставени во П форма, од медијапан, со дим.: 74cm x 335cm x 60cm, 74cm x 115cm x 60cm, и 74cm x 230cm x 60cm	/	/	1068501	парче	1

153	Работно биро, полукружно, од оплеменета иверка, Ø200cm	Zaking	/	1053404	парче	1
154	Закачалка сидна, од плоча од медијанпан и со три метални кукички за закачување	/	/	/	парче	1
155	Закачалка, метална, сидна, со четири места за закачување, должина 25cm	/	/	/	парче	1
156	Закачалка, метална, сидна, со едно место за закачување	/	/	/	парче	1
157	Закачалка, од оплеменета иверка со пет места за закачување	/	/	/	парче	2
158	Закачалка, од хромиран челик, со пет места за закачување, должина 40cm	/	/	/	парче	1
159	Закачалка, метална, сидна со две места за закачување	/	/	/	парче	2
160	Закачалка од оплеменета иверка со шест метални куки за закачување дим. 100cm x 15cm	/	/	/	парче	1
161	Закачалка самостојечка за гардероба и чадори, од инокс	/	/	/	парче	1
162	Закачалка сидна со пет метални закачалки, со две места за закачување	/	/	/	парче	1
163	Полица висечка дим. 130cm x 70cm x 20cm	/	/	2013302	парче	1
164	Полица висечка дим. 130cm x 70cm x 20cm	/	/	2013301	парче	1
165	Полица сидна, од оплеменета иверка дим. 85cm x 197cm x 118cm	/	/	/	парче	1
166	Полица висечка, од оплеменета иверка дим. 53cm x 110cm x 20cm,	/	/	/	парче	1
167	Полица за регистри, со 2 прегради, од оплеменета иверка дим. 66cm x 84cm x 22cm,	/	/	1014701	парче	1
168	Полица аголна, од оплеменета иверка дим. 220cm x 108cm x 40cm/220cm x 110cm x 32cm	Zaking	/	1048301	парче	1
169	Полица висечка од оплеменета иверка дим. 35cm x 22cm x 10cm	/	/	2013101	парче	1

170	Полици од инокс за обувки, со шест прегради, дим. 230 cm x 93 cm x 32 cm	/	/	/	парче	1
171	Полица сидна на шест нивоа, од оплеменета иверка (еден елемент со шест полици дим. 213cm x 117,5cm x 40cm, еден елемент со шест полици дим. 213cm x 72cm x 30cm, еден елемент со шест полици дим. 213cm x 106cm x 30cm)	/	/	1070101	парче	1
172	Полица во магацин, од иверка дим. 78cm x 80cm x 35cm	/	/	1055204	парче	1
173	Гардеробер еднокрилен, од оплеменета иверка дим. 210cm x 60cm x 35cm	Zaking	/	1011901	парче	1
174	Отворен елемент со полици, со осум прегради од оплеменета иверка дим. 80cm x 160cm x 25cm	/	/	2041101	парче	1
175	Постамент за презентација, од медијапан, со три полици	/	/	2036101	парче	1
176	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаир од еко кожа	/	/	2022101	парче	1
177	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаир од еко кожа	Burosit	01061	2023601	парче	1
178	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаир од еко кожа	/	gl 20051	2022001	парче	1
179	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаир од еко кожа	/	gl 20051	2019901	парче	1
180	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаир од еко кожа	/	gl 20051	2020101	парче	1
181	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаир од еко кожа	/	/	2020401	парче	1
182	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаир од еко кожа	/	gl 20051	2020301	парче	1

183	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	/	/	2040501	парче	1
184	Столица, iso hrom 33, со наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2018719	парче	1
185	Столица, iso hrom 33, со наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2018720	парче	1
186	Столица, iso hrom 33, со наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2018718	парче	1
187	Столица, со наслон, втрлива, со подесување на висина, со тркала, тапаџир од еко кожа	Birostil	гл 20051	2020501	парче	1
188	Столица, со наслон, втрлива, со подесување на висина, со тркала, тапаџир од еко кожа	Birostil	/	2022601	парче	1
189	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2024901	парче	1
190	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2035518	парче	1
191	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2025101	парче	1
192	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2035507	парче	1
193	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2024201	парче	1
194	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2037509	парче	1
195	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2035701	парче	1
196	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2037503	парче	1
197	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2037604	парче	1
198	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2024101	парче	1
199	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2024401	парче	1
200	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2035513	парче	1
201	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2024301	парче	1

202	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2037506	парче	1
203	Столица, со пластичен наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2035702	парче	1
204	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала, тапацир од еко кожа	/	/	2020001	парче	1
205	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала, тапацир од еко кожа	/	/	2021601	парче	1
206	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала, тапацир од еко кожа	/	/	2020801	парче	1
207	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2020601	парче	1
208	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2021801	парче	1
209	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2035516	парче	1
210	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2021701	парче	1
211	Столица, со наслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	202201	парче	1
212	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2021901	парче	1
213	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2021101	парче	1
214	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2046601	парче	1
215	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина,	/	/	2046701	парче	1

216	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од штоф	/	/	2053001	парче	1
217	Столица, со наслон, статичен, со тапацир	/	/	2053601	парче	1
218	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од штоф	/	/	2052301	парче	1
219	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од штофстол	/	/	253401	парче	1
220	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од штоф	/	/	2053701	парче	1
221	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од штоф	/	/	2052401	парче	1
222	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од штоф	/	/	2053301	парче	1
223	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од штоф	/	/	2052701	парче	1
224	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2014701	парче	1
225	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина, со	/	/	1053306	парче	1
226	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2019801	парче	1
227	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	3000501	парче	1
228	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	/	парче	1
229	Столица, со наслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	/	парче	1
230	Столица, со пластичен наслон, со метални ногарки и тапацир од еко кожа	/	/	/	парче	8
231	Столица, со четири ногарки и грбен наслон од пластика, обложена со еко кожа, фиксна	/	/	2035513	парче	1

232	Столица, со четири ногарки и грбен наслон од пластика, обложена со еко кожа, фиксна	/	/	2035512	парче	1
233	Столица, со четири ногарки и грбен наслон од пластика, обложена со еко кожа, фиксна	/	/	2030201	парче	1
234	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2040701	парче	1
235	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2040601	парче	1
236	Столица, со четири ногарки и грбен наслон од пластика, обложена со еко кожа, фиксна	/	/	/	парче	2
237	Столица, округла, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2040001	парче	1
238	Столица, округла, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2039901	парче	1
239	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала, тапацир од еко кожа	/	/	2050301	парче	1
240	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала, тапацир од еко кожа	/	/	2050101	парче	1
241	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од еко кожа	/	/	2035705	парче	1
242	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од еко кожа	/	/	2035803	парче	1
243	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од еко кожа	/	/	2035801	парче	1
244	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од еко кожа	/	/	2035804	парче	1
245	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од еко кожа	/	/	2029801	парче	1
246	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од еко кожа	/	/	2035805	парче	1

247	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од еко кожа	/	/	2035802	парче	1
248	Столица, со наслон, статичен, со тапацир од еко кожа	/	/	2029901	парче	1
249	Столица, со наслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2050301	парче	1
250	Столица, ниско, вртливо	Grener	/	/	парче	1
251	Столица, канцелариски, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2050401	парче	1
252	Столица, канцелариски, со наслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2008701	парче	1
253	Столица за тоалет за слабоподвижни и неподвижни пациенти – „Принцеза“	Broda	385 CS	1131901	парче	1
254	Столица, со наслон, статична, со тапацир од еко кожа	/	/	2035704	парче	1
255	Столица, со наслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	1016701	парче	1
256	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2042501	парче	1
257	Столица, со наслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	/	парче	1
258	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2046001	парче	1
259	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2045901	парче	1
260	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2008001	парче	1

261	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	/	/	2046101	парче	1
262	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	/	/	2008801	парче	1
263	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	Zaking	/	1053406	парче	1
264	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	/	/	/	парче	1
265	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	/	/	1017201	парче	1
266	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	/	/	2009101	парче	1
267	Столица, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	Flite	/	/	парче	1
268	Мијалник вграден со огледало, поставени во елемент од медијапан дим. 190cm x 60cm x 51cm	/	/	/	парче	1
269	Мијалник вграден со огледало, поставени во елемент од медијапан дим. 190cm x 60cm x 51cm	/	/	/	парче	1
270	Мијалник вграден со огледало, поставени во елемент од медијапан дим. 190cm x 60cm x 51cm	Grohanza	/	/	парче	1
271	Мијалник вграден со огледало, поставени во елемент од медијапан дим. 190cm x 60cm x 51cm	/	/	/	парче	1

272	Мијалник вграден со сидна комода со огледало и фиокар со плотна од медијалан, со осум фиоки, со тркала дим. 190cm x 150cm x 51cm	/	/	/	парче	1
273	Мијалник со чизма со чешма еднорачна	Grohansa	/	/	парче	1
274	Мијалник вграден со еднорачна иноксна чешма и огледало со дим. 60x80 cm.	Althea/ GroHansa	/	/	парче	3
275	Мијалник вграден од инокс со еднорачна чешма	Unitas	/	2015601	парче	1
276	Мијалник од инокс, со вградено огледало	/	/	1092101	парче	1
277	Мијалник вграден со огледало поставени во елемент од медијалан дим. 190cm x 60cm x 51cm	/	/	/	парче	1
278	Мијалник со чизма со еднорачна чешма	M-Ines	/	/	парче	1
279	Мијалник вграден со чешма и огледало поставени во елемент од медијалан дим. 190cm x 60cm x 51cm	/	/	/	парче	1
280	Мијалник со чизма и еднорачна чешма	Forma	/	/	парче	1
281	Мијалник со чизма и еднорачна чешма	/	/	/	парче	1
282	Мијалник со еднорачна чешма и огледало со дим. 60 cm x 40 cm	/	/	/	парче	6
283	Мијалник вграден со двокрилен елемент и чешма, од оплеменета иверка со врати од медијалан, со дим. 70 cm x 90 x 60 cm	Unitas	/	/	парче	1
284	Мијалник со чизма и еднорачна чешма	Roca	/	/	парче	1
285	Мијалник со еднорачна чешма и огледало со дим. 50cm x 45,5cm	Vitruvit	/	/	парче	1
286	Мијалник со еднорачна чешма и огледало со дим. 55cm x 35cm	/	/	/	парче	1
287	Мијалник со елемент долен и висечки, од медијалан, со огледало со дим. 83cm x 39cm	/	/	/	парче	1
288	Мијалник со елемент долен и висечки, од медијалан, со огледало со дим. 83cm x 39cm	/	/	/	парче	1

289	Мијалник од инокс за медицинско миење на раце (со три чешми-батерии со сензор)	Steris	Amsco Flexmatic	1111801	парче	1
290	Садопер со еднорачна чешма, вградени во двокрилен елемент, со дим. 86 cm x 80 cm x 60 cm	UNITAS	/	1061301	парче	1
291	Висечки елемент, еднокрилен, од медијапан дим. 60cm x 20cm x 20cm	/	/	/	парче	1
292	Висечки елемент, од медијапан, со три вратички дим. 160cm x 90cm x 30cm	/	/	1087301	парче	1
293	Висечки елемент, од медијапан, со четири крила/врати дим. 100cm x 30cm x 40cm	/	/	2034201	парче	1
294	Висечки елемент двокрилен, од медијапан дим. 70cm x 60cm x 30cm	/	/	/	парче	1
295	Висечки елемент, двокрилен, од медијапан со стаклени врати, со дим. 190 cm x 60 cm x 35 cm	/	/	2014201	парче	1
296	Висечки елемент, од медијапан, со лизгачки врати од стакло, со дим. 50cm x 70cm x 40cm	/	/	2034501	парче	1
297	Висечки елемент, од медијапан, со лизгачки врати од стакло, со дим. 50cm x 70cm x 40cm	/	/	1088301	парче	1
298	Висечки елемент за потрошен медицински материјал, пластичен	/	/	/	парче	2
299	Висечки елемент од оплеменета иверка, со вратички и полици дим. 70cm x 250cm x 35cm	/	/	1159601	парче	1
300	Кујнски елемент, под агол, со вратички и отворени полици дим. 85cm x 120cm x 30cm	/	/	1044601	парче	1
301	Кујнски елемент со вратички и фиоки, со садопер, чешма, плотна со 2 рингли и вграден фрижидер дим. 85cm x 206cm x 30cm	/	/	1016401	парче	1

302	Висечки сиден елемент, од осум еднокрилни делови, од оплеменета иверка, дим. 335cm x 60cm x 30cm	/	/	1068601	парче	1
303	Висечки елемент, метален со држач за полица, стаклена	/	/	/	парче	1
304	Висечки елемент со полица без врати (три реда полица)	/	/	1087701	парче	1
305	Висечки елемент, со отворен дел со полица и трокрилен дел, од оплеменета иверка дим. 94cm x 156cm x 35cm	/	/	2007301	парче	1
306	Висечки елемент со полица, од оплеменета иверка, поставен на сидна облога дим. 74cm x 82cm x 27cm	/	/	/	парче	1
307	Висечки елемент со прегради и полица, од оплеменета иверка, поставен на сидна облога дим. 37cm x 167cm x 27cm	/	/	2007501	парче	1
308	Висечки елемент, отворен, со полица, од оплеменета иверка дим. 110cm x 106cm x 50cm	/	/	1016101	парче	1
309	Висечки елемент, отворен, со полица, од оплеменета иверка дим. 110cm x 106cm x 50cm	/	/	1016001	парче	1
310	Висечки елемент, кујнски, со вратички и отворени полица дим. 74cm x 206cm x 35cm	/	/	1016301	парче	1
311	Висечки елемент сиден, со пет двокрилни делови и полица дим. 135cm x 280cm x 28cm	/	/	/	парче	1
312	Висечки елемент, кујнски, под агол, со вратички и отворени полица дим. 74cm x 120cm x 22cm	/	/	1044501	парче	1
313	Висечки елемент, иноксен, двокрилен дим. 75cm x 68cm x 35cm	/	/	1029001	парче	1
314	Висечки елемент, иноксен, со лизгачки врати дим. 80cm x 132cm x 30cm	/	/	1051901	парче	1

315	Висечки елемент, иноксен дим. 120cm x 60cm x 30cm	/	/	2010201	парче	1
316	Висечки елемент, од медијапан, дим. 70cm x150cm x 60cm	/	/	1012601	парче	1
317	Висечки елемент, трокрилен, со пластични врати дим. 70cm x 150cm x 30cm	/	/	1012501	парче	1
318	Висечки елемент, трокрилен, со пластични врати дим. 70cm x 140cm x 30cm	/	/	1012401	парче	1
319	Висечки елемент со пет крила, со три халогени светилки вградени во плафонска украсна даска, од оплеменета иверка	/	/	1015901	парче	1
320	Висечки елемент, од медијапан, двокрилен, со дим. 100 cm x 100 x 60 cm	/	/	/	парче	1
321	Висечки елемент, отворен со полици од оплеменета иверка дим. 206cm x 70cm x 33cm	/	/	2015401	парче	1
322	Висечки елемент, од медијапан, двокрилен, со дим. 100 cm x 90 cm x 60 cm	/	/	/	парче	1
323	Висечки двокрилен фиксен елемент, од оплеменета иверка, со дим. 60 cm x 90 cm x 30 cm	/	/	/	парче	2
324	Висечки елемент, отворен, иноксен	/	/	1058901	парче	1
325	Висечки елемент инокс со врати	/	/	1049801	парче	1
326	Елемент со работна површина, вратички и фиоки, од оплеменета иверка, со дим 85 cm. x 255 cm x 60 cm	/	/	1015801	парче	1
327	Елемент со горен стаклен дел од шест врати, медијапан/стакло дим.238cm x 410cm x 43cm	/	/	1074604	парче	1
328	Висечки елемент трокрилен, од оплеменета иверка дим.60cm x 80cm x 30cm	Zaking	/	1055902	парче	1
329	Пулт, од медијапан, со дим.180 cmx110 cm x 25 cm	/	/	1087401	парче	1

330	Пулт од медијапан со еден затворен и еден еднокрилен отворен дел, еден висечки отворен елемент со три полици и пано од плексиглас на три шалтерски места дим. 203cm x 440cm x 70cm	/	/	/	парче	1
331	Попштанско сандаче, од медијапан	/	/	1108001	парче	20
332	Пулт, полукружен, застаклен, со полукружно работно биро за 2 работни места, од оплеменета иверка	/	/	1015401	парче	1
333	Пулт од инокс, дим. 190cm x 60cm	/	/	2010001	парче	1
334	Пулт со четири фиоки, од медијапан, дим. 70 cm x 150 cm x 50 cm	/	/	1012201	парче	1
335	Пулт со три фиоки, од медијапан	/	/	10122101	парче	1
336	Пулт со три фиоки, од медијапан, дим. 85 cm x 200 cm x 54 cm	/	/	1012301	парче	1
337	Пулт работен за терпија со осум фиоки, од оплеменета иверка со вратички од медијапан, дим. 100 cm x 100 x 50 cm	/	/	/	парче	1
338	Пулт, со вградени два фиокари со по четири фиоки, од медијапан, пулт: дим. 80 cm x 400 cm x 80cm фиокар: дим. 50 cm x 40 cm x 40 cm	/	/	1098401	парче	1
339	Пулт работен, со пет фиоки и еднокрилен дел со вграден мијалник со чешма дим. 50cm x 65cm x 45cm	/	/	1140301	парче	1
340	Пулт со долни елементи, од три двокрилни делови и четири фиоки, од медијапан дим. 85cm x 315cm x 60cm	/	/	/	парче	1
341	Пулт работен со еднокрилен дел и отворен дел за кукиште за персонален компјутер и висечки елемент со две полици дим. на пулт: 114cm x 135cm x 100cm дим. на висечки елемент: 73cm x 65cm x 48cm	/	/	2017301	парче	1
342	Пулт работен со фиоки	/	/	1114001	парче	1

343	Пулт работен со фиоки	/	/	1113901	парче	1
344	Пулт работен со десет фиоки, од медијапан дим.85cm x 200cm x 53,5cm	/	/	1114101	парче	1
345	Држач за ракавици, пластичен	/	/	/	парче	45
346	Држач за ракавици, пластичен, од три дела	/	/	/	парче	4
347	Држач за ракавици, пластичен, од два дела	/	/	/	парче	1
348	Држач за хартија за раце во форма на ролна, од инокс	/	/	/	парче	14
349	Држач за хартија за раце во форма на листови, метална кутија	Mediclinics	/	/	парче	11
350	Држач за хартија за раце во форма на листови, метална кутија	Santral	/	/	парче	9
351	Држач за хартија за раце во форма на листови, метална кутија	/	/	/	парче	17
352	Држач за шприцеви, пластичен, со три места за одложување	/	/	/	парче	1
353	Држач за шприцеви, пластичен, со седум места за одложување	/	/	/	парче	2
354	Држач за шприцеви, пластичен, со пет места за одложување	/	/	/	парче	2
355	Држач за шприцеви, пластичен, со осум места за одложување	/	/	/	парче	1
356	Држач за капи и маски, кутија од медијапан	/	/	/	парче	1
357	Држач за флаери, плексиглас	/	/	/	парче	9
358	Држач пластичен за каљачи	/	/	/	парче	2
359	Држач за РТГ снимки	/	/	/	парче	1
360	Држач за флаери, од плексиглас, слободностоечки дим.160cm x 50cm	/	/	/	парче	1
361	Држач за флаери, со три прегради, од плексиглас	/	/	/	парче	1
362	Држач за гуски, од инокс, сиден	/	/	/	парче	1
363	Држач за лопатки, од инокс, сиден,	/	/	/	парче	1

364	Држач за пациент монитор	/	/	1041801	парче	1
365	Држач за РТГ снимки, со 6 места за одложување, од дрво и плексиглас дим. 50cm x 94cm x 16cm	/	/	/	парче	1
366	Држач сиден за гуски и лопатки, инокс	/	/	/	парче	2
367	Држач сиден за монитор, челик дим. 36cm x 37cm	/	/	/	парче	1
368	Држач за хирушки крпи, решеткаст	/	/	/	парче	1
369	Држач за оперативни маски, пластичен	/	/	/	парче	1
370	Држач за корпи, конци и хирушки инструменти	/	/	2029101	парче	1
371	Држач за корпи, конци и хирушки инструменти	/	/	2091001	парче	1
372	Држач за корпи за инструменти, иноксен, фиксиран	/	/	/	парче	1
373	Држач за протоколи	/	/	/	парче	1
374	Држач за полици, со четири шипки, од инокс, со дим. 120 cm x 120 cm	/	/	/	парче	1
375	Држач за рекламен материјал, од плексиглас дим. 65cm x 35cm	/	/	/	парче	1
376	Држач за пешкир, од инокс, должина 50cm	/	/	/	парче	1
377	Држач сиден за пешкири, метален прстен	/	/	/	парче	1
378	Монитор за персонален компјутер	Hewlett Packard	L 1706	1082802	парче	1
379	Монитор за персонален компјутер	Hewlett Packard	L 1706	1084502	парче	1
380	Монитор за персонален компјутер	Hewlett Packard	L 1706	1073302	парче	1
381	Монитор од персонален компјутер	Dell	/	1103702	парче	1
382	Монитор од персонален компјутер	Hewlett	L1710	1121402	парче	1
383	Монитор од персонален компјутер	Hewlett Packard	L1710	1121402	парче	1
384	Монитор од персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L1908W	1127502	парче	1
385	Монитор од персонален компјутер, 17"	Hewlett Packard	L1710	1115302	парче	1
386	Монитор за персонален компјутер	Fujitsu Siemens	A19	1072902	парче	1
387	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L 1706	1082502	парче	1
388	Монитор од персонален компјутер, 17"	Hewlett Packard	L1706	1084202	парче	1

389	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L 1706	115202	парче	1
390	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L 1706	1083202	парче	1
391	Монитор за персонален компјутер 15"	LG	/	1007709	парче	1
392	Монитор за персонален компјутер	Hewlett Packard	L 1710	1121302	парче	1
393	Монитор за персонален компјутер 15"	DELL	REV A00	/	парче	1
394	Монитор за надзор	JVS	TM-A14PN	1098504	парче	1
395	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L1706	1082902	парче	1
396	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L1706	1083102	парче	1
397	Монитор и мултиплексер за камери	JVC	/	/	парче	1
398	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L1908	1132901	парче	1
399	Монитор за персонален компјутер	Hewlett Packard	L1706	1084002	парче	1
400	Монитор за камери, централен	JVC	/	/	парче	1
401	Монитор за персонален компјутер 17"	DELL	REV A00	1107502	парче	1
402	Монитор за персонален компјутер 17"	DELL	REV A00	1107602	парче	1
403	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L1710	1120402	парче	1
404	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L1710	1120502	парче	1
405	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	HP L1710	1120702	парче	1
406	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	HP L1710	1115402	парче	1
407	Монитор за персонален компјутер, 17"	Hewlett Packard	L1706	1103902	парче	1
408	Монитор за персонален компјутер 17"	Dell	90110	1107702	парче	1
409	Монитор за персонален компјутер 17"	DELL	/	1067901	парче	1
410	Монитор за персонален компјутер	Hewlett Packard	L 1710	1121502	парче	1
411	Монитор за персонален компјутер 17"	DELL	REV A00	1120602	парче	1
412	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L 1706	1083902	парче	1
413	Монитор за видео надзор	JVC	8CH Color Duplex Multiplexer	1098503	парче	1

414	Монитор за видео надзор	JVC	TM-A14PN	/	парче	1
415	Контролна база за мониторирање на видео надзор, со девет канали	FINE	DC-9TX Real time multi plexer	/	парче	1
416	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L 1706	1068001	парче	1
417	Монитор за персонален компјутер 17 "	Hewelett Packard	LE 1901 W	1143102	парче	1
418	Монитор за видео надзор	JVS	TM-A14PN	1018146	парче	1
419	Монитор за персонален компјутер	Hewlett Packard	L 1706	1075102	парче	1
420	Монитор за персонален компјутер, 17"	Dell	REV A00	1103802	парче	1
421	Монитор за персонален компјутер, 17" LCD	Dell	E178FPc	1103602	парче	1
422	ТВ монитор	LG	Flatron	1007704	парче	1
423	ТВ монитор	LG	Flatron	1007705	парче	1
424	ТВ монитор	LG	Flatron	1007706	парче	1
425	ТВ монитор	LG	Flatron	1007701	парче	1
426	ТВ монитор	LG	Flatron	1007702	парче	1
427	ТВ монитор	LG	Flatron	1007703	парче	1
428	ТВ монитор	LG	Flatron	1007707	парче	1
429	ТВ монитор	LG	Flatron	1114803	парче	1
430	ТВ мониотор	LG	Flatron	1071901	парче	1
431	ТВ Монитор со далечински управувач	NEO	/	/	парче	1
432	ТВ монитор	LG	Flatron	1114802	парче	1
433	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 2300	1083001	парче	1
434	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	Pro 3010 MT	1137701	парче	1
435	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	dx 2300	1075101	парче	1
436	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	dx 2300	1082601	парче	1
437	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	Pro 3010 MT	1142602	парче	1
438	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	Pro 3010 MT	1143101	парче	1
439	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx2300 Microtower	1075001	парче	1
440	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx3200 Microtower	1084401	парче	1
441	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	Pro 3010 MT	1137501	парче	1
442	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx2300 Microtower	1083601	парче	1

443	Куќиште од персонален компјутер со УПС	DELL	Precision T5400	1099001	парче	1
444	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1083901	парче	1
445	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1084001	парче	1
446	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx7500	1127501	парче	1
447	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1137601	парче	1
448	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	dx 7500	1115201	парче	1
449	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1121201	парче	1
450	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1123801	парче	1
451	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	dx 7500	1116701	парче	1
452	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	dx 7500	1142501	парче	1
453	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1083101	парче	1
454	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1082801	парче	1
455	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1143201	парче	1
456	Куќиште од персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1103601	парче	1
457	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1132401	парче	1
458	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 2300	1083401	парче	1
459	Куќиште за персонален компјутер	DELL	Optiplex 3330 6N0YQ35	1107501	парче	1
460	Куќиште за персонален компјутер	DELL	Optiplex 3330 6N0YQ35	1107601	парче	1
461	Куќиште за персонален компјутер	DELL	Optiplex 3330 6N0YQ35	1103701	парче	1
462	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1120401	парче	1
463	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1120501	парче	1
464	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1121401	парче	1
465	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1120601	парче	1

466	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1120701	парче	1
467	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1121101	парче	1
468	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1121001	парче	1
469	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard	dx2300	1084501	парче	1
470	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 7500	1121501	парче	1
471	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard Compaq	dx 2300	1082401	парче	1
472	Куќиште за персонален компјутер	Hewlett Packard	dx 7500	1127801	парче	1
473	УПС батериска поддршка за офис систем	Eaton MGE	Pulsar MX4000 RT	1102701	парче	1
474	УПС	Pulsar M 2002	MCE UPS Systems	1100501	парче	1
475	Куќиште од персонален компјутер со УПС	DELL	Precision T5400	1099001	парче	1
476	УПС	/	MGE ups system	1100301	парче	1
477	УПС	/	MGE ups system	1136401	парче	1
478	УПС	/	MGE ups system	1134501	парче	1
479	УПС	/	MGE ups system	1169301	парче	1
480	УПС	/	MGE ups system	2040801	парче	1
481	УПС	/	MGE ups system	2035304	парче	1
482	УПС	/	MGE ups system	1073301	парче	1
483	УПС	/	MGE ups system	1102201	парче	1
484	УПС	/	MGE ups system	2033402	парче	1
485	УПС	/	MGE ups system	1100402	парче	1
486	УПС	/	APC Smart UPS	109601	парче	1
487	УПС	/	MGE ups system	2035001	парче	1
488	УПС	/	MGE ups system	2035307	парче	1
489	УПС	/	MGE ups systems	2035302	парче	1
490	УПС	Evolution	S 2500 RT2U	1100601	парче	1
491	УПС	Evolution	1550	1100701	парче	1
492	Печатач во боја	Hewlett Packard	CP1525	1151601	парче	1
493	Печатач во боја	Hewlett Packard	CP1215	1148401	парче	1
494	Печатач	Hewlett Packard	HP Laser Jet P2035	2037301	парче	1
495	Печатач	Xerox	Phaser 8560	1143901	парче	1

496	Печатач	Epson	Color Printer, Stylus Photo P50	1162101	парче	1
497	Печатач	Hewlett Packard	Color Laser JET CP3505	1115101	парче	1
498	Печатач	Konika Minolta	Drypro 873	1125601	парче	1
499	Печатач	Hewlett Packard	Laser Jet P2015	1072201	парче	1
500	Печатач	Hewlett Packard	U P2035	/	парче	1
501	Печатач	Hewlett Packard	U P2035	1141301	парче	1
502	Печатач	Kyocera	/	10079	парче	1
503	Клима уред	Michubishi	MSZ- Q850VA	1127201	парче	1
504	Клима уред	Micubishi	Electric	1127301	парче	1
505	Клима уред	Fonko	FO-D 094	1005601	парче	1
506	Клима уред, плафонски	Fujitsu	AUY 12R	1050301	парче	1
507	Клима уред	Fonko	D 124 LG	1006201	парче	1
508	Клима уред	Fonko	FO – D 184 LG	1006501	парче	1
509	Клима уред	Fonko	FO – D 094 LG	1005401	парче	1
510	Клима уред	Excel	KM12R	3007202	парче	1
511	Клима уред	LG	FO-D 124	1006101	парче	1
512	Клима уред	LG	FO-D 124	1002701	парче	1
513	Клима уред	LG	FO-D 224	1002601	парче	1
514	Телефон	Panasonic	PQJXCO502 Z	2013601	парче	1
515	Телефон	Panasonic	KX-T 2371 FXW	/-	парче	1
516	Телефон	Panasonic	Advanced ITS	/	парче	1
517	Телефон, фиксен	Panasonic	/	/	парче	1
518	Телефон, фиксен	Panasonic	/	2009401	парче	1
519	Телефон, фиксен	Panasonic	KX-T7433	1005101	парче	1
520	Телефон, фиксен	Panasonic	KX-TS520FX	/	парче	1
521	Телефон, фиксен	Panasonic	KX-TS520FX	/	парче	1
522	Телефон	Panasonic	Advanced ITS	2009601	парче	1
523	Телефон	Panasonic	Advanced ITS	2035901	парче	1
524	Телефон	Panasonic	KX-T2371- FXW	/	парче	1
525	Телефон	Panasonic	KX-T7633	//	парче	1
526	Телефон	Panasonic	KX-DT333	/	парче	1
527	Телефон	Panasonic Advanced	KX-T2371FXW	2035902	парче	1
528	Телефон	Panasonic	KX-TS520FX	/	парче	2
529	Телефон, фиксен	Panasonic	/	/	парче	2
530	Телефон, фиксен	Panasonic Advanced	KX-T2371FXW	2009301	парче	1
531	Телефон, фиксен	Panasonic Advanced	KX-T2371FXW	/	парче	1

532	Телефон, фиксен	Panasonic Advanced	KX-T2371FXW	/	парче	1
533	Телефон, фиксен	Panasonic Advanced	KX-T2371FXW	/	парче	1
534	Телефон	Panasonic	KX-T 7433	2014001	парче	1
535	Телефон, фиксен	Panasonic Advanced	KX-T2371FXW	/	парче	1
536	Копир апарат	Canon	IR1600	1054601	парче	1
537	Видеофон	Commax	/	1042704	парче	1
538	Домофон за ангиослушалки	/	/	/	парче	3
539	Домофон за дојава	Commax	/	/	парче	6
540	Домофон со слушалки	/	/	/	парче	1
541	Канта за медицински отпад од пластика, жолта	/	/	/	парче	1
542	Канта за отпад, од инокс, од 30 литра	Brabantia	/	/	парче	14
543	Канта за отпад, од инокс, 20 литри	Brabantia	/	/	парче	2
544	Канта за отпад, од инокс, 5 литра	Brabantia	/	/	парче	1
545	Канта за отпад, 10 литри, сребрен растфрај	Brabantia	/	/	парче	1
546	Канта за отпад, 10 литри, сребрен растфрај	Brabantia	/	2012701	парче	1
547	Канта за отпад, иноксна, 10литра	Brabantia	/	2012901	парче	1
548	Канта за отпад, од инокс, 12 литра	Brabantia	/	/	парче	2
549	Количка за нечисти алишта, со држач за платнена/пластична кеса со капак, со четири тркала	Hammerlit	DT/7	/	парче	4
550	Количка за нечисти алишта, со држач за платнена/пластична кеса со капак, со четири тркала	Hammerlit	Clapy R730	/	парче	1
551	Канта од инокс за отпад, 30 литра со ножна педала	Brabantia	/	/	парче	4
552	Канта од инокс за отпад, 30 литра со ножна педала	Brabantia	/	/	парче	1
553	Корпа за отпадоци, решеткаста	/	/	/	парче	1
554	Огласна табла, од плута во дрвена рамка и внатрешност од плута дим. 70cm x 90 cm	/	/	/	парче	2
555	Огласна табла од плута во дрвена рамка дим. 40 cm x 60cm	/	/	/	парче	2
556	Огласна табла од плута во метална рамка дим. 45cm x 60cm	/	/	/	парче	1

557	Огласна табла, од плута во дрвена рамка дим. 60cm x 90cm	/	/	/	парче	1
558	Огласна табла од плута, во алуминиумска рамка дим. 88cm x 120cm	/	/	/	парче	1
559	Огласна табла, метална со пвц прегради	/	/	/	парче	1
560	Огласна табла, од алуминиумска рамка и поливинилхлорид пано дим.90cm x 60cm	/	/	2002301	парче	1
561	Метален ормар со алат, со дим, 80 cm x 60 cm	/	/	/	парче	1
562	Огласна табла	Dr Mach	/	/	парче	1
563	Огласна табла, од поливинилхлорид дим.158cm x 76cm	/	/	/	парче	1
564	Против пожарен апарат	Pastor	S-9/0393/07	2033001	парче	1
565	Против пожарен апарат	Pastor	CO2-5	2032401	парче	1
566	Против пожарен апарат	Pastor	CO2-5	2032301	парче	1
567	Против пожарен апарат	Pastor	ABC40 S-9	2033101	парче	1
568	Против пожарен апарат	Pastor	HL-6	2032001	парче	1
569	Против пожарен апарат	Pastor	HL-6	2032101	парче	1
570	Против пожарен апарат	Pastor	CO2-5	2032501	парче	1
571	Против пожарен апарат	Pastor	CO2-5	2032601	парче	1
572	Против пожарен апарат	Pastor	HL-6	2031901	парче	1
573	Против пожарен апарат	Pastor	CO2 - 5	2010402	парче	1
574	Против пожарен апарат	Pastor	HL-6	1054001	парче	1
575	Против пожарен апарат	Pastor	CO2 - 5	2010401	парче	1
576	Против пожарен апарат	Pastor	Co2-5	2032801	парче	1
577	Против пожарен апарат	Pastor	CO2-5	2010405	парче	1
578	Против пожарен апарат	Vatrosprem	HL-6	1053901	парче	1
579	Против пожарен апарат	Pastor	CO2-5	2010403	парче	1
580	Чеканче за итен излез	/	/	/	парче	1
581	Кутија за пофалби, од плексиглас	/	/	/	парче	1
582	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1023801	парче	1
583	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1023601	парче	1
584	Масичка за пациент, подвижна,	Volker	RT 985	1021701	парче	1
585	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1021801	парче	1
586	Масичка за пациенти, подвижна	/	/	1021901	парче	1
587	Масичка за пациенти, подвижна	/	/	1023901	парче	1

588	Масичка за пациенти, подвижна	/	/	1019701	парче	1
589	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1120101	парче	1
590	Масичка за пациент, подвижна	/	/	/	парче	1
591	Масичка за пациенти, подвижна	/	/	1025901	парче	1
592	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1024001	парче	1
593	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1021601	парче	1
594	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1023501	парче	1
595	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1023701	парче	1
596	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1022101	парче	1
597	Масичка за весници и информативен материјал, од медиапан дим.50cm x 65cm x 45cm	/	/	/	парче	1
598	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1120201	парче	1
599	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1119301	парче	1
600	Масичка за пациент, подвижна	/	/	119601	парче	1
601	Масичка за пациент, подвижна	/	/	1120001	парче	1
602	Масичка за пациент, метален скелет со плоча од медиапан, на тркалца	/	/	1120301	парче	1
603	Масичка за пациент, метален скелет со плоча од медиапан, на тркалца	/	/	1119901	парче	1
604	Подвижна маса, од метален скелет и плоча од оплеменета иверка дим.79cm x 85cm x 62cm	/	/	/	парче	1
605	Маса, трпезариска од медиапан, со метални ногарки дим. 75cm x 120cm x 80cm	/	/	/	парче	2
606	Огледало сидно, дим. 60 cm x 80cm	/	/	/	парче	2
607	Огледало, сидно дим.40cm x 35cm	/	/	/	парче	1
608	Огледало сидно дим. 40cm x 60cm	/	/	/	парче	1
609	Огледало, сидно , дим. 80 cm x 30 cm	/	/	/	парче	2
610	Огледало сидно, дим.40cm x 60cm	/	/	/	парче	1
611	Огледало сидно, дим.40cm x 60cm	/	/	2015001	парче	1
612	Огледало сидно, дим.40cm x 60cm	/	/	2015101	парче	1

613	Огледало сидно, дим.40cm x 60cm	/	/	2015201	парче	1
614	Огледало сидно, дим.40cm x 60cm	/	/	1061201	парче	1
615	Огледало, сидно дим.35cm x 50cm	/	/	/	парче	1
616	Огледало, сидно дим. 70cm x 120cm	/	/	/	парче	1
617	Огледало сидно дим.40 cm x 60 cm	/	/	/	парче	1
618	Огледало сидно дим. 60 cm x 40 cm	/	/	2015301	парче	1
619	Огледало, сидно дим. 70cm x 180cm	/	/	/	парче	1
620	Вградени рингли, со две плотни	Gorenje	/	/	парче	1
621	Ниско монтажен бојлер, мал, 10l	Gorenje	TEG10U	/	парче	1
622	Машина за перење алишта	Beko	WMB 7101 M+	1192301	парче	1
623	Машина за перење алишта	Beko	EV7100+	11180501	парче	1
624	Машина за миене садови	Gorenje	6560011W	/	парче	1
625	Ролетна венецијанер на оловно стакло	/	/	/	парче	1
626	Автоматски сушач за раце	IPX1	Automatic hand dryer	/	парче	4
627	Автоматски сушач за раце	Franke AIRTRONIK	RODX310	/	парче	1
628	Нискомонтажен сушач за раце	Dyson	Airblade d3	1181901	парче	1
629	Машина за сушење алишта	Hot Point	TCM 580 Aquarius	1182101	парче	1
630	Бојлер 80 литри	Leov	IP24	/	парче	1
631	Бојлер 50 литри	Leov	/	/	парче	1
632	Бојлер, 80 литри	Leov	AD	/	парче	1
633	Фрижидер вграден	Gorenje	HBI 0921	/	парче	1
634	Фрижидер	Gorenje	/	1000401	парче	1
635	Микробранова печка	Samsung	/	2042301	парче	1
636	Двосед, кожен	/	/	/	парче	4
637	Фотелја, кожна	/	/	/	парче	2
638	Фотелја, кожна	/	/	203901	парче	1
639	Фотелја, кожна	/	/	238901	парче	1
640	Фотелја со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	2022501	парче	1
641	Фотелја со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа во бордо боја	/	/	2008002	парче	1

642	Дозер за дезинфекционно средство и за течен сапун	HARDT	Ingo-man	/	парче	63
643	Дозер за течен сапун, пластичен	Promis	/	/	парче	2
644	Дозер за течен сапун, пластичен	Gojo	/	/	парче	1
645	Дозер за течен сапун, пластичен	Pumel	/	/	парче	1
646	Дигитализатор	Konika Minolta	Regius 190	1125501	парче	1
647	Огледало зидно со димензии 95 cm x 85 cm	/	/	/	парче	1
648	Огласна табла	Dr Mach	/	/	парче	1
649	Свич, рутер за мрежно поврзување	Office Connect	Switch 8	/	парче	1
650	Врата, алуминиумска, на шиббер отварање, со горен застаклен дел, поставена на алуминиумски рам Врата дим. 205cm x 93cm Рамка дим. 210cm x 186cm	/	/	/	парче	1
651	Нокно светло, од 5 халогени светилки, вградени во спуштен украсен плафон од оплеменета иверка	/	/	2010501	парче	1
652	Метален ормар за инсталација на аларм за пожар	MAG 8	/	1007714	парче	1
653	Наткасна за пациент, со фиока и дел со вратичка дим.85cm x 43cm x 43cm,	/	/	1085802	парче	1
654	Наткасна за пациент, со фиока и дел со вратичка дим.85cm x 43cm x 43cm,	/	/	1085902	парче	1
655	Наткасна за пациент, со фиока и дел со вратичка дим.85cm x 43cm x 43cm,	/	/	1085702	парче	1
656	Наткасна за пациент, со фиока и дел со вратичка дим.76cm x 52cm x 52cm,	Volker	Pflegemobel	1019901	парче	1
657	Наткасна за пациент, со фиока и дел со вратичка дим.76cm x 52cm x 52cm,	Volker	Pflegemobel	/	парче	1
658	Наткасна за пациент, со две фиоки од медијапан 50 cm x 50 cm x 60 cm	/	/	1022901	парче	1
659	Наткасна за пациент, со две фиоки од медијапан 50 cm x 50 cm x 60 cm	/	/	/	парче	2

660	Наткасна за пациент, дим. 85 cm x 43 cm x 43 cm	/	/	1119501	парче	1
661	Наткасна за пациент, дим. 85 cm x 43 cm x 43 cm	/	/	1119701	парче	1
662	Наткасна за пациент, дим. 85 cm x 43 cm x 43 cm	/	/	1019501	парче	1
663	Наткасна за пациент, дим. 85 cm x 43 cm x 43 cm	/	/	1019601	парче	1
664	Наткасна за пациент дим. 55cm x 45cm x 55cm	/	/	1020001	парче	1
665	Наткасна за пациенти, од медијалан, подвижна дим. 50 cm x 50 cm x 60 cm	/	/	1023201	парче	1
666	Наткасна за пациенти, од медијалан, подвижна дим. 50 cm x 50 cm x 60 cm	/	/	1023401	парче	1
667	Сиден часовник, аналоген	Quartz	/	/	парче	4
668	Сиден часовник, дигитален	/	/	/	парче	1
669	Сиден часовник,аналоген	/	/	/	парче	7
670	Сиден часовник, дигитален	B&M	/	/	парче	1
671	Сиден часовник, дигитален	Commerce	/	/	парче	1
672	Лизгачка врата број дваесет и еден	/	/	/	парче	1
673	Поливинил хлорид врата лизгачка за влезна врата во соба	/	/	1029801	парче	1
674	Поливинил хлорид врата лизгачка за влезна врата во соба	/	/	/	парче	1
675	Алуминиумска врата и прозор, алуминиумски рамки со стакло дим.312cm x 110cm	/	/	/	парче	1
676	Нокно светло	Lumino	Tangram	/	парче	1
677	Нокно светло	Drager	NLC	/	парче	4
678	Нокно светло	Derungs	Medicool E 1353	/	парче	2
679	ДВД	LG	DVD4710	1007712	парче	1
680	ВЦ школка со казанче	Vitruvit	/	/	парче	1
681	ВЦ школка со казанче	Liv	/	/	парче	6
682	Туш кабина,со метална рамка и мат стакло дим.203cm x 80cm x 75cm	/	/	/	парче	2
683	Туш када, дим. 75cm x 75cm	/	/	/	парче	1
684	Вага за мерење на телесна тежина	Laica	/	/	парче	1
685	Вага за мерење на телесна тежина	Beurer	/	/	парче	1

686	Домофон	/	/	1042810	парче	1
687	Домофон	/	/	1042811	парче	1
688	Чешма еднорачна од инокс	/	/	/	парче	1
689	Чешма со туш	Unitas	/	/	парче	1
690	Сточка вага, дигитална	Tanita	TBF-410MA	1046701	парче	1
691	Греалка од мермер	/	/	2012804	парче	1
692	Ротирачка камера	/	/	/	парче	2
693	Фиксна камера	JVC	Digital	1018135	парче	1
694	Сензори за пожар	/	/	/	парче	3
695	Камера	JVC	Digital	1018138	парче	1
696	Кујнски елемент двокрилен комплет, од медијалан дим.60cm x 100cm x 30cm	Zaking	/	1016201	парче	1
697	Кујнски елемент двокрилен комплет дим.60cm x 78cm x 30cm	Zaking	/	1053701	парче	1
698	Кујнски елемент од три полици, од оплеменета иверка дим.205cm x 30cm x 58cm	Zaking	/	/	парче	1
699	Елемент, еднокрилен, од оплеменета иверка со вграден шпорет со 2 грејни плочи / дим.85cm x 80cm x 60cm	Zaking/ Kovinoplasti ka	Loz-Avens weekend elektra	1055901	парче	1
700	Параван од оплеменета иверица дим.225cm x 195cm x 16cm	Zaking	/	1055904	парче	1
701	Комода двокрилна со обострано по две полукружни полици, од медијалан/оплеменета иверка дим.120cm x 140cm x 40cm	Zaking	/	1055301	парче	1
702	Сталажа со шестполици за лекови, електростатски обоен челик дим.203cm x 90cm x 40cm	/	/	/	парче	7
703	Закачалка, сидна од метал со пет места за закачување дим.88cm x 40cm	/	/	/	парче	1
704	Закачалка, сидна од метал, овална со едно место за закачување	/	/	/	Парче	4
705	Закачалка, сидна од метал со четири места за закачување, должина 20cm	/	/	/	парче	1
706	Закачалка, сидна од метал, овална со две места за закачување	/	/	/	парче	4

707	Закачалка, сидна од медијалан/метал	/	/	/	парче	1
708	Закачалка со трокрилно долно орманче, од оплеменета иверка дим. 218cm x 90cm x 48cm	/	/	1045601	парче	1
709	Закачалки иноксни, со две места за закачување	/	/	/	парче	2
710	Закачалка, плоча од оплеменета иверка со три места за закачување	/	/	/	парче	2
711	Работен пулт со осум фиоки и пулт, за лекови и санитарски материјал, од медијалан/иверка дим. 87cm x 81cm x 60cm	/	/	/	парче	1
712	Работен пулт со два двокрилни елементи од медијалан/оплеменета иверка дим. 86cm x 120cm x 60cm	/	/	/	парче	1
713	Работен пулт од медијалан/оплеменета иверка дим. 70cm x 108cm x 34cm	/	/	/	парче	1
714	Елемент за одложување на медицински картони и информативен материјал, од иверка дим. 70cm x 40cm x 21cm	/	/	/	парче	1
715	Елемент висечки, од медијалан, со две полици и една врата, со дим. 70 cm x 120 cm x 30 cm	/	/	/	парче	1
716	Елемент висечки, отворен, од оплеменета иверка со полици дим. 103cm x 50cm x 42cm	/	/	/	парче	1
717	Елемент висечки, двокрилен, од медијалан дим. 70cm x 60cm x 30cm	/	/	/	парче	1
718	Елемент висечки од инокс, двокрилен, со дим. 120 cm x 75 cm	/	/	/	парче	1
719	Елемент висечки, трокрилен, маска за разводна табла дим. 225cm x 125cm x 33cm,	/	/	/	парче	1
720	Елемент висечки, аголен, отворен, со полици, од оплеменета иверка, дим. 35cm, 35cm x 70cm x 70cm	/	/	/	парче	1
721	Елемент висечки, двокрилен, од оплеменета иверка дим. 100cm x 100cm x 40cm	/	/	/	парче	1

722	Елемент двокрилен, од оплеменета иверка, со брава дим. 85cm x 80cm x 36cm	/	/	/	парче	1
723	Елемент отворен со пет полици висечки додаток со една полица, од иверка дим.200cm x 40cm x 40cm, 62cm x 70cm x 40cm,	/	/	/	парче	1
724	Елемент висечки од оплеменета иверка дим.40cm x 60cm x 27.5cm,	/	/	/	парче	1
725	Елемент висечки, сиден отворен елемент, од оплеменета иверка дим.50cm x 40cm x 30cm	/	/	/	парче	1
726	Елемент висечки отворен со три полици, од оплеменета иверка дим.80cm x 128cm x 28cm	/	/	/	парче	1
727	Елемент висечки отворен, со полици, од оплеменета иверка дим. 68cm x 107cm x 28cm	/	/	/	парче	1
728	Елемент кујнски низок со вграден шпорет со две грејни плочи дим.85cm x 80cm x 60 cm	/	BHO2X	/	парче	1
729	Елемент кујнски низок без вграден шпорет, со мијалник со чешма и флуо светилка дим.85cm x 120cm x 60 cm	/	/	/	парче	1
730	Комода со двокрилен среднишен елемент и по две полукружни полици обострано дим.140cm x 120cm x 40cm	Zaking/Nardi	/	1053201	парче	1
731	Комода трокрилна, од медијалан дим.80cm x 20cm x 40cm	/	/	/	парче	1
732	Комода двокрилна од оплеменета иверка дим. 82cm x 100cm x 40cm	/	/	/	парче	1
733	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка дим. 50cm x 40cm x 50cm	Zaking	/	/	парче	1
734	Кубус со три фиоки, од оплеменета иверка со дим. 50 cm x 40 cm x 50 cm	Zaking	/	2008003	парче	1
735	Кубус со една вратичка, од оплеменета иверка, на тркалца дим.50cm x 25cm x 50cm	Zaking/Nardi	/	/	парче	1
736	Плакар, двокрилен, од медијалан/оплеменета иверка дим. 214cm x 62cm x 58cm	/	/	/	парче	1

737	Плакар висечки, од медијанпан со портокалова боја, двокрилен, со дим. 70 cm x 80 cm x 30 cm	/	/	2042801	парче	1
738	Плакар висечки, од медијанпан со жолта боја, двокрилен, со дим. 70 cm x 80 cm x 30 cm	/	/	/	парче	1
739	Плакар вграден, еднокрилен, од оплеменета иверка дим. 186cm x 62cm x 35cm	/	/	/	парче	1
740	Плакар вграден еднокрилен со работно биро од медијанпан	/	/	1053301	парче	1
741	Плакар двокрилен, од оплеменета иверка дим. 220cm x 90cm x 60cm	/	/	/	парче	1
742	Плакар вграден, двокрилен, со фиоки и полици, од оплеменета иверка дим. 200cm x 120cm x 60cm	/	/	/	парче	1
743	Плакар двокрилен, со две фиоки, од оплеменета иверка дим. 200cm x 80cm x 45cm	/	/	/	парче	1
744	Плакар двокрилен, од медијанпан дим. 72cm x 80cm x 35cm	/	/	1055203	парче	1
745	Плакар двокрилен, од оплеменета иверка дим. 205cm x 60cm x 42cm	/	/	/	парче	1
746	Столица, на вртење, со наслон за грб, со подесување на висина, со тркала, тапаџир од еко кожа	/	/	/	парче	1
747	Столица, со наслон, со иноксни ногарки и тапаџир од еко кожа	/	/	2035506	парче	1
748	Столица со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапаџир од еко кожа	/	/	/	парче	1
749	Столица, со наслон и седиште од еко кожа, фиксна	/	/	2024501	парче	1
750	Столица, со наслон, со иноксни ногарки и тапаџир од еко кожа	/	/	/	парче	1
751	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала, тапаџир од еко кожа	/	/	2040401	парче	1
752	Столица со наслон, статична, со тапаџир од еко кожа	/	/	2030001	парче	1

753	Столица, со наслон, статична, со тапацир од еко кожа	/	/	2025201	парче	1
754	Столица, со наслон, статична, со тапацир од еко кожа	/	/	2037501	парче	1
755	Столица, со наслон, со иноксни ногарки и тапацир од еко кожа	/	/	2018703	парче	1
756	Стол ординациски, со низок наслон, вртлив, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	3015102	парче	1
757	Столица, со наслон, со иноксни ногарки и тапацир од еко кожа	/	/	2018722	парче	1
758	Столица, работна вртлива, со подесување на висина, со еко кожа	/	/	3015202	парче	1
759	Столица, работна вртлива, со подесување на висина, со еко кожа	/	/	3015302	парче	1
760	Столица, ниска, вртлива	/	/	3016503	парче	1
761	Столица, работна ниска, вртлива, со подесување на висина, со еко кожа, без наслон	/	/	3016504	парче	1
762	Столица, со наслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала, тапацир од еко кожа	/	/	/	парче	4
763	Столица, треножна	/	/	2014401	парче	1
764	Столица со четири ногарки и грбен наслон од пластика, обложена со еко кожа, фиксна	Vizitor	Dezirehrom 010	2035518	парче	1
765	Столица со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	/	парче	1
766	Столица за транспорт на пациенти, со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	<u>Broda</u>	/	1077201	парче	1
767	Столица со наслон, со раконаслон, вртлива, со подесување на висина, со тркала и тапацир од еко кожа	/	/	1020401	парче	1
768	Столица за тоалет за слабоподвижни и неподвижни пациенти	Etac	/	1153601	парче	1
769	Столица за тоалет за слабоподвижни и неподвижни пациенти	Etac	/	1172401	парче	1

770	Столица за капење, пластика/метал дим.50cm x 68cm x 30cm	/	/	/	парче	1
771	Столица, ниска, вртлива	/	/	3015001	парче	1
772	Столица со наслон, вртливо, со подесување на висина, од еко кожа	/	/	3015003	парче	1
773	Столица вртлива со наслон	/	/	3015103	парче	1
774	Канта за отпад, од инокс, 5 литра	Brabantia	/	/	парче	2
775	Канта за отпад, од инокс, 30 литри	Brabantia	/	/	парче	3
776	Канта за отпад од инокс	/	/	2001401	парче	1
777	Канта за отпад, 20l, метална, со ножна педала	Qotije	/	2005301	парче	1
778	Канта за отпад 15l, метална, со ножна педала	Brabantia	/	/	парче	1
779	Канта за отпад 12l, метална, со ножна педала	Brabantia	/	/	парче	4
780	Канта за отпад 10l, метална, со ножна педала	Brabantia	/	/	парче	1
781	Канта за отпад 30l, метална, со ножна педала	Brabantia	/	/	парче	1
782	Канта за отпад, 10l метална, со педала	Brabantia	/	2012801	парче	1
783	Канта за отпад, 10l, метална, со ножна педала	Qotije	/	2000901	парче	1
784	Канта за отпад, метална, со педала, 10l	Qotije	/	/	парче	3
785	Канта за отпад , решеткаста, од метал дим.72cm x 32cm x 25cm	/	/	/	парче	1
786	Канта за отпадоци, 20l,пластична, со ножна педала	/	/	/	парче	1
787	Канта за отпад, метална, со педала, 25l	Qotije	/	/	парче	1
788	Корпа за отпадоци пластична	/	/	/	парче	1
789	Држач за хартија за раце во форма на листови, метална кутија	Medicliniks	974020	/	парче	7
790	Држач за хартија за раце во форма на листови, метална кутија	SanTral	/	/	парче	10
791	Држач за хартија за раце во форма на ролна, од инокс	/	/	/	парче	12
792	Држач за тоалетна хартија во вид на ролна,пластична кутија	Tork	/	/	парче	7

793	Држач за хартија за раце во форма на ролна, на иноксна подлога со дим. 30cm x 97cm	/	/	/	парче	2
794	Држач за хартија за раце во форма на ролна, пластична кутија	Promis	/	/	парче	2
795	Дозер за дезинфициенс и течен сапун за раце за сад со носивост од 1000ml	Hardt	Ingo-man	/	парче	29
796	Дозер за дезинфициенс и течен сапун за раце, пластичен	Promis	/	/	парче	3
797	Тоалетна школка со казанче и антибактериски капак	Liv/Fayans	/	/	парче	12
798	Тоалетна школка со казанче и антибактериски капак	Baltic	/	/	парче	1
799	Тоалетна школка со казанче и антибактериски капак	Vidima	/	/	парче	1
800	Тоалетна школка со казанче и антибактериски капак	Geberit	/	/	парче	1
801	Мијалник вграден керамички, со еднорачна чешма	GroHansa	/	/	парче	2
802	Мијалник, од инокс, со еднорачна чешма	Unitas	/	/	парче	4
803	Мијалник со чизма и еднорачна чешма	M-Ines	/	/	парче	1
804	Мијалник вграден, керамички со еднорачна чешма	Victoria	/	/	парче	2
805	Мијалник со чизма и еднорачна чешма	Roca	/	/	парче	1
806	Мијалник со чизма и еднорачна чешма	Inker/Unitas	/	/	парче	2
807	Мијалник со чизма и еднорачна чешма	Vidima	/	/	парче	3
808	Туш када со чешма дим. 90cm x 90cm	Forma/Vital	/	/	парче	4
809	Туш када со чешма дим. 75cm x 75cm	/	/	/	парче	3
810	Туш када со чешма дим. 120cm x 90cm	/	/	/	парче	1
811	Туш батерија	Unitas	/	/	парче	4
812	Туш батерија со чешма	Forma/Vital	/	/	парче	1
813	Туш батерија	M-Ines	/	/	парче	1
814	Огледало, сидно со полица дим. 40cm x 60cm	/	/	/	парче	7
815	Огледало, со дим. 80 cm x 60 cm	/	/	/	парче	2
816	Огледало сидно со бела дрвена рамка дим. 80 cm x 45 cm	/	/	/	парче	1

817	Огледало сидно со дим. 100cm x 53cm	/	/	/	парче	1
818	Огледало сидно со дим. 76cm x 244cm	/	/	/	парче	1
819	Огледало сидно со дим. 50cm x 108cm	/	/	/	парче	1
820	Огледало, сидно со дим.79cm x 93cm	/	/	/	парче	1
821	Огледало, сидно со дим.29cm x 49cm	/	/	/	парче	1
822	Држачи иноксни за помош при капење за пациенти	/	/	/	парче	8
823	Огледало, сидно со дим.100cm x 67cm	/	/	/	парче	1
824	Држач за рекламен материјал, од плексиглас дим.51.5cm x 37cm	/	/	/	парче	5
825	Држач за рекламен материјал, од плексиглас дим.47cm x 37cm	/	/	/	парче	2
826	Држач за екран, од инокс, подвижен и лизгачки по шина	/	/	/	парче	2
827	Држач сиден за хигиенски прибор, на две нивоа, метален, решеткаст	/	/	/	парче	1
828	Држач за капи, пластичен дим. 50cm x 30cm x 10cm	/	/	/	парче	2
829	Држач за корпи за инструменти, иноксен, фиксиран	/	/	/	парче	1
830	Држач од инокс, сиден	/	/	30160106	парче	1
831	Држач за корпи, конци и инструменти	/	/	3012601	парче	1
832	Држачи за дискови, пластични, провидни	Dataline	/	/	парче	2
833	Систем за климатизација	/	/	117201	парче	1
834	Систем за климатизација	/	/	117301	парче	1
835	Клима уред	Fonko	FO-D 123LG	1003801	парче	1
836	Клима уред	Fonko	Fo-DOMLG 094	1005501	парче	1
837	Клима уред	Fonko	/	3005303	парче	1
838	Клима уред	Excel	KM12R	3007202	парче	1
839	Клима уред	Excel	KM12R	3007201	парче	1
840	Камера, ротирачка за видео надзор	DIGITAL CCT	/	/	парче	11
841	Камера, статична за видео надзор	DIGITAL CCT	/	/	парче	7
842	Камера ротирачка за видео надзор	/	HR color CCD	/	парче	1

843	Монитор од персонален компјутер, 17"	Hewlett Packard	L1908W	1127602	парче	1
844	Монитор за работна станица, 20,1"	NEC	LCD Color MONITOR Multi Sync-2090UXI	/	парче	3
845	Монитор за работна станица, 20,1"	Simens	LCD Color MONITOR, Модел: No:5128456- 2	/	парче	1
846	Монитор за работна станица, 19"	NEC	LCD Color MONITOR Multi Sync-1990SXI	/	парче	2
847	Монитор за персонален компјутер 17"	3M	Microtouch	/	парче	1
848	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	L1706	/	парче	1
849	ТВ монитор колор видео	JVC	TMA14PN	1098502	парче	1
850	ТВ монитор колор видео	JVC	TMA14PN	/	парче	2
851	ТВ монитор колор видео	JVC	TMA14PN	1018147	парче	1
852	ТВ монитор колор видео	JVC	TM-A14PN	1098505	парче	1
853	ТВ монитор колор видео	Siemens	M44-2	/	парче	1
854	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	LE 1710	1108501	парче	1
855	Монитор за персонален компјутер 17"	Hewlett Packard	LE 1710	1018405	парче	1
856	Печатач	SONY	Digital Color UP-D21MD	/	парче	1
857	Сателитски ресивер	OPENTEL	DV3	1007402	парче	1
858	Сателитска антена	OPENTEL	DV3	1007401	парче	1
859	Сателитски ресивер	OPENTEL	DV3	1007404	парче	1
860	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049704	парче	1
861	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049705	парче	1
862	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049707	парче	1
863	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049708	парче	1
864	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049710	парче	1
865	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049712	парче	1
866	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049713	парче	1
867	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049715	парче	1
868	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049716	парче	1
869	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049717	парче	1
870	Видео рекордер за телевизи	LG	8000 HRS	1049718	парче	1

871	Видео рекордер	/	H 264	/	парче	3
872	Видео рекордер	XQ- P1600H	/	/	парче	2
873	ТВ Мултиплексер девет канален	Fajn	9CH	1018127	парче	1
874	Свич дваесет и четири порти	Linksys	SRW 2024	1106901	парче	1
875	Свич дваесет и четири порти	Linksys	SRW 2024	1106801	парче	1
876	Свич четириесет и осум порти	Linksys	SRW 2048	1095101	парче	1
877	Свич дваесет и четири порти	Linksys	SRW 2024	1101102	парче	1
878	Свич четириесет и осум порти	Linksys	SRW 2048	1103001	парче	1
879	Свич	3COM	4426T	/	парче	1
880	Систем за видео надзор-изотопи	Video Alarm	Conteg	1098803	парче	1
881	Систем за аларм и видео надзор	Video Alarm	Sira Digital Italia	1080801	парче	2
882	Рак (Rack) ормар за сервер со модули	/	/	/	парче	3
883	Рак (Rack) ормар за сервер со модули	Conteg	/	/	парче	1
884	Рак (Rack) ормар за сервер со модули	/	/	1049703	парче	1
885	Систем за видео надзор	Video Alarm	/	1128001	парче	1
886	Контролер на систем за контрола на пристап во просторија	/	/	1042701	парче	1
887	Аудио миксер	Itc Audio	T-350 Mixer Amplifier	/	парче	1
888	Принтер	Hewlett Packard	LaserJet 3330	1047101	парче	1
889	Видео графички принтер	Sony	UP-960 CE	/	парче	1
890	УПС	MGE ups system	Evolution S 3000 RT3 U	1096001	парче	1
891	УПС	MGE ups system	Elips Maks	2035403	парче	1
892	УПС	MGE ups system	Evolution S 3000 RT3 U	1134701	парче	1
893	УПС	MGE ups system	Elips 1500 UCBS	2035303	парче	1
894	УПС	MGE ups system	Elips 1500 UCBS	2035305	парче	1
895	УПС	MGE ups system	Elips Maks	2035401	парче	1
896	УПС	APC	Smart	1057801	парче	1
897	УПС	MGE ups system	/	/	парче	2
898	УПС	Socomec	Netys RT- U5000	1140001	парче	1
899	УПС	Socomec	Netys RT- U5000	1133301	парче	1
900	УПС	Socomec	Netys RT- U5000	1133201	парче	1
901	УПС	APC	1500	/	парче	2

902	УПС	MGE ups System	Evolution S 3000 RT3 U	1097401	парче	1
903	УПС	MGE	Elypse 1000	2035101	парче	1
904	Носач за кукиште за персонален компјутер дим.40cm x 76cm x 37cm	Zaking	/	/	парче	1
905	Кукиште од персонален компјутер	Hewlett Packard	Coups XW8200	/	парче	1
906	Носач за кукиште од персонален компјутер дим. 45cm x 25cm x50cm	Zaking	/	/	парче	4
907	Кукиште за персонален компјутер	IBM Lenovo	Think Centre	/	парче	1
908	Кукиште за персонален компјутер	Hewlett Packard	Compaq dx 7500	1123601	парче	1
909	Кукиште за парсонален компјутер	Hewlett Packard	Compaq dx 7500	1083801	парче	1
910	Кукиште за парсонален компјутер	Hewlett Packard	Compaq dx 7500	1083701	парче	1
911	Кукиште за персонален компјутер	Hewlett Packard	Compaq	1077901	парче	1
912	Кукиште за персонален компјутер	Hewlett Packard	Compaq	1018404	парче	1
913	Кукиште за персонален компјутер	Hewlett Packard	Compaq DX 2300	1102001	парче	1
914	Кукиште за персонален компјутер	Dell	Optiplex 330	1107701	парче	1
915	Кукиште за персонален компјутер	Dell	Optiplex 330	1103901	парче	1
916	Кукиште за персонален компјутер	Hewelett Packard	Compaq	1123701	парче	1
917	Кукиште за персонален компјутер	Hewelett Packard	Compaq dx 6120	1068101	парче	1
918	Кукиште за персонален компјутер	Hewelett Packard	Compaq dx 2300	1082501	парче	1
919	Кукиште за инсталација и приклучоци за електрични апарати, телефонија и интернет	Cimabox	/	/	парче	2
920	Телефон, фиксен	Panasonic	/	/	парче	8
921	Телефон фиксен	MATAV com	/	/	парче	2
922	Телефон безжичен,со адаптар	Panasonic	/	/	парче	1
923	Телефон, безжичен	Panasonic	KX-TG2711FX	/	парче	1
924	Телефон, фиксен	Panasonic	KX-TS520FX	/	парче	2
925	Телефон со телефонска секретарка и рекордер	Philips	725 dictation System	/	парче	1
926	Телефон со телефонска секретарка и рекордер	Philips	725 dictationSystem	/	парче	1
927	Телефон, фиксен	Panasonic	KX-TS520FX	2035904	парче	1
928	Телефон фиксен	Panasonic	/	3005704	парче	1
929	Телефон, фиксен	Panasonic	/	3005703	парче	1

930	Телефон факс	Panasonic	KX-F1010BX	3005801	парче	1
931	Телефон, фиксен	Panasonic Advanced	KX-T2371FXW	2009501	парче	1
932	Телефон, фиксен	Panasonic Advanced	KX-T2371FXW	2019601	парче	1
933	Домофон	/	/	/	парче	3
934	Домофон слушалка со копче за отварање	/	/	/	парче	2
935	Систем за повикување на персонал со рачен прекинувач	Medicare	HTM6001	/	парче	18
936	Систем за повикување на персонал (без повикувач)	Dun	/	/	парче	2
937	Врата, лизгачка, од три дела, од медијапан и плексиглас	/	/	1087501	парче	1
938	Видео рекордер за видео надзор	Sony	SVO-9500MDP	/	парче	1
939	Држач за РТГ снимки, од пресуван стиропор, дим. 55cm x 43cm x 12cm	/	/	/	парче	1
940	Читач за бар код за РТГ снимки	Metrologic	MS 9520	1063502	парче	1
941	Читач за бар код за РТГ снимки	Metrologic	MS 9540	2042101	парче	1
942	Машина за перење алишта	BEKO	EV-7100	1139201	парче	1
943	Рекламна табла, светличка, пластифицирана	/	/	/	парче	3
944	ПВЦ кутија за довод на електрични кабли со 12 шуко приклучници дим. 250cm x 18cm	/	/	/	парче	1
945	Фиокар, монтажен изработен од пластика дим. 5cm x 25cm x 36cm	/	/	/	парче	4
946	Огласна табла, од плута со дрвена рамка дим. 120cm x 90cm	/	/	/	парче	2
947	Полица од оплеменета иверка, фиксирана на сид дим. 220cm x 40cm	/	/	/	парче	1
948	Полица на сид дим. 120cm x 23cm	/	/	/	парче	1
949	Полица вертикална од оплеменета иверка дим. 157cm x 25cm x 30cm	/	/	/	парче	1
950	Висечки ормар, маска за разводна табла за висок напон дим. 103cm x 50cm x 42cm	/	/	/	парче	1
951	Електронски систем за контрола на пристап во просторија	I-pass	/	/	парче	20

952	Фотеља од еко кожа	/	/	/	парче	1
953	Работно биро со полица, од медијалан на метални ногарки Биро дим. 75cm x 170cm x 60cm Полица дим. 70cm x 80cm x 37cm	/	/	/	парче	1
954	Против пожарен апарат со CO2	Pastor	Co2-5	2032201	парче	1
955	Против пожарен апарат со CO2	Pastor	Co2-5	2032901	парче	1
956	Против пожарен апарат	Pastor	HL-61	1053801	парче	1
957	Фиксациона сидна шипка за медицински апарати	/	/	/	парче	8
958	Количка за отпад, со држач за платнена/пластична кеса со капак, со четири тркала	Hammerlit	73 H	/	парче	2
959	Количка за отпад, со метална конструкција, на тркала	/	/	/	парче	1
960	Количка за одпад, со држач за платнена/пластична кеса со капак, со 4 тркала	Hammerlit	R430	/	парче	1
961	Количка за хигиенски прибор и средства за миење и дезинфекција	PS	/	/	парче	1
962	Количка за нечисти алишта, со држач за платнена/пластична кеса со капак, со тркала	Hammerlit	R4 30	/	парче	2
963	Полица висечка, од оплеменета иверка дим. 53cm x 110cm x 20cm	Zaking	/	/	парче	1
964	Полица висечка, од оплеменета иверка дим. 35cm x 22cm x 10cm	Zaking	/	/	парче	1
965	Полица за регистри, со полукружен сегмент, во два дела, од оплеменета иверка дим. 66cm x 84cm x 22cm	Zaking	/	/	парче	1
966	Полица, сидна од медијалан дим. 130cm x 20cm	Zaking	/	/	парче	2
967	Полица под огледало дим. 138cm x 20cm	Zaking	/	/	парче	1
968	Полица, отворена, од иверка дим. 68cm x 32cm	Zaking	/	/	парче	2
969	Полица, сидна од оплеменета иверка дим. 118cm x 30cm	Zaking	/	/	парче	1
970	Полица, сидна од оплеменета иверка дим. 170cm x 30cm	Zaking	/	/	парче	1

971	Полица, сидна од оплеменета иверка и медијалан дим.40cm x 165cm x 30 cm	Zaking	/	/	парче	3
972	Полица сидна,од инокс, со две полици	Blanko	/	/	парче	1
973	Нокна масичка за пациенти дим. 85 cm x 43 cm x 43 cm	Drager	2084	1026101	парче	1
974	Нокна масичка за пациенти дим. 85 cm x 43 cm x 43 cm	Drager	K 984t	1020001	парче	1
975	Табла огласна дим. 100 cm x 200 cm	/	/	/	парче	2
976	Болјер, 80 литри	Leov	AD-80	/	парче	3
977	Држач за ртг снимка со три прегради од плексиглас	/	/	/	парче	4
978	Држач за ртг снимка со шест прегради, од плексиглас дим.50cm x 94cm x 16cm	/	/	/	парче	1
979	Седиште тоалетно подигнато со рачки	Comfort	/	/	парче	2
980	Седиште тоалетно подигнато без рачки	Comfort	/	/	парче	1
981	Сирена внатрешна со трепкачко светло	/	/	/	парче	1
982	Линиски звучник за разглас	DELL	/	/	парче	21
983	Сервер кутија, за камери, застаклена	/	/	/	парче	1
984	Маса, иноксна, подвижна, со дим. 80 cm x 70 cm x 50 cm	/	/	/	парче	1
985	Маса, со метални ногарки и површина од иверка, фиксирана за сид дим.80cm x 112cm x 80cm	/	/	/	парче	1
986	Решетка иноксна дим.68cm x 45cm	/	/	/	парче	2
987	Часовник, аналоген	Karlsson	/	/	парче	1
988	Часовник аналоген	Peneta	/	/	парче	1
989	Часовник, аналоген	/	/	/	парче	1
990	Пластична кутија за тест-траки за шеќер	/	/	/	парче	2
991	Свич, рутер за мрежно поврзување	Office Connect	Switch 8	/	парче	1
992	Корпа мрежаста за отпадоци	/	/	/	парче	1
993	Држач за сапун,иноксен, решеткаст	/	/	/	парче	3
994	Држач за ракавици, пластичен	/	/	/	парче	1

995	Држач за шприцеви-пластичен, со пет места за одложување	/	/	/	парче	1
996	Држач за шприцеви-пластичен, со три места за одложување	/	/	/	парче	1
997	Боца за притисок, 168 литри	Polyglass	EW000039351 2	/	парче	1
998	Седечка вага за слабоподвижни и неподвижни пациенти, дигитална	Seca	/	3015701	парче	1
999	Гардеробер деветкрилен, од оплеменета иверка дим.218cm x 270cm x 58cm	/	/	/	парче	1
1000	Гардеробер, двокрилен, со закачалка, од оплеменета иверка дим.218cm x 60cm x 44cm	/	/	/	парче	1
1001	Гардеробер, трокрилен, од оплеменета иверка дим.218cm x 90cm x 58cm	/	/	/	парче	1
1002	Гардеробер, трокрилен, од оплеменета иверка дим.220cm x 90cm x 60cm	/	/	/	парче	1
1003	Држач за документи, од ростфрај, мрежаст	/	/	2014801	парче	1
1004	Столна лампа	Lumina	Tangram	/	парче	1
1005	Видеофон	Commax	/	1042813	парче	1
1006	Држач за пешкир, нерѓосувачки челик,должина 60cm	/	/	/	парче	1
1007	Сандаче за клучеви, метално дим.20cm x 15cm	/	/	/	парче	1
1008	Шипки за фиксирање на мали медицински апарати, инокс	/	/	/	парче	6
1009	Работно биро, од медијапан дим.76cm x 150cm x 80cm	/	/	1159901	парче	1
1010	Работно биро од масивно дрво дим.76cm x160cm x 80cm	/	/	3002001	парче	1
1011	Работно биро со еднокрилно орманче, од медијапан дим.68cm x 152cm x 54cm,	/	/	1159501	парче	1
1012	Сталажа со две полици, од инокс	/	/	3018401	парче	1
1013	Сталажа за весници и информативен материјал, со пет коси полици, од плексиглас дим.155cm x 40cm	/	/	/	парче	1

1014	Сталажа на тркалца, од оплеменета иверка со две прегради дим. 85 cm x 80 cm x 32 cm	/	/	1014801	парче	1
1015	Сталажа со две полица, од инокс	/	/	/	парче	1
1016	Масичка за пациент, подвижна	Stryker	Try-fit	1119401	парче	1
1017	Светло за преврски, со три извори подвижно	Dr. Mach	Trigenflex	/	парче	1
1018	Фрижидер за лабораторија, 74l	Kirsth	Labex 85	/	парче	1
1019	Заштитна облога на сид, од инокс дим. 83cm x 130cm	/	/	301851	парче	1
1020	Заштитна облога на сид, од инокс дим. 90cm x 108cm	/	/	/	парче	1
1021	Фиокар со три фиоки, на тркалца, од оплеменета иверка дим. 45cm x 40cm x 45cm	/	/	/	парче	1
1022	Скенер	Hewlett Packard	6300C Scan Jet	/	парче	1
1023	Електричен сушач за раце	/	/	/	парче	1
1024	Скала, кружна, на две нивоа	GS Practic	003	3000802	парче	1
1025	Видео рекордер за видео надзор	/	/	/	парче	4
1026	Конвентори од BNC во lan	/	/	/	парче	16
1027	Засилувач	G+M Electronic	/	/	парче	1
1028	Оптички пач (patch) панел	/	/	/	парче	2
1029	Пач (patch) панели	/	/	/	парче	15
1030	ПДУ панел	/	/	/	парче	2
1031	Модем	Fritzbox	/	/	парче	1
1032	Рак (Rack) за мрежно поврзување	Rital	/	/	парче	1
1033	Апарат за правење на мраз	Scotsman	s/n: DA 0022368	3013701	парче	1
1034	Држач за телевизор	M. Meliconi space system	TVS 19	/	парче	4
1035	Држач за ракавици од пластика	/	/	/	парче	3
1036	Држач за капи и каљачи од пластика	/	/	/	парче	2
1037	Држач за хартија за раце во форма на листови од метал	Mediclinics	/	/	парче	1
1038	Држач за хартија за раце во форма на ролна од пластика	Tork	Reflex	/	парче	1

1039	Дозер за дезинфициенс и течен сапун за раце за сад со носивост од 1000ml	Hardt	Ingo-man	/	парче	3
1040	Врата со механизам електрична од метал и стакло	/	/	/	парче	2
1041	Лопатка од пластика за собирање на отпад со четка	/	/	/	парче	1
1042	Количка подвижна од инокс со четири тркала	/	/	/	парче	1
1043	Количка подвижна од нерѓосувачки челик со четири тркала	Prochain reglage	/	/	парче	2
1044	Полица подвижна отворена од оплеменета иверка дим 100cm x 25cm x 80cm	/	/	1003401	парче	1
1045	Кубус со три фиоки од медијанпан дим 63cm x 58cm x 40cm	/	/	/	парче	1
1046	Елемент подвижен на четири тркала од оплеменета иверка дим 72cm x 35cm x 90cm	/	/	1053303	парче	1
1047	Елемент подвижен на четири тркала од оплеменета иверка дим 72cm x 35cm x 90cm	/	/	1053403	парче	1
1048	Комода отворена со полица од оплеменета иверка дим. 75cm x 40cm x 80cm	/	/	1015001	парче	1
1049	Елемент висечки отворен, со полица, од оплеменета иверка дим. 71cm x 32cm x 80cm	/	/	1053503	парче	1
1050	Комода отворена со полица од оплеменета иверка дим. 75cm x 40cm x 80cm	/	/	1055603	парче	1
1051	Комода отворена со полица од оплеменета иверка дим. 75cm x 40cm x 80cm	/	/	1015301	парче	1
1052	Комода отворена со полица од оплеменета иверка дим. 75cm x 40cm x 80cm	/	/	1015201	парче	1
1053	Комода отворена со полица од оплеменета иверка дим. 75cm x 40cm x 80cm	/	/	1015101	парче	1
1054	Филтер за клима уред	Scendinfilter Tex- filter SPX Air filtration	H 13 EN 1822 Hepatex DFS -24	/	парче	1
1055	Филтер за клима уред	Ecotip 64 DIN 779	/	/	парче	42
1056	Лифт со инсталација	/	/	1082301	парче	1

1057	Агрегат	Onis Visa	Powerfull/ P355SS	1079901	парче	1
1058	Чилер	Carier	30RA021C9HB	1079701	парче	1
1059	Чилер	Airmek	NSB1602XA00	1112201	парче	1
1060	Дополнителна опрема	Airmek	/	1112203	парче	1
1061	Инсталација за чилер	Ecotip	/	1112202	парче	1
1062	Систем за климатизација на трети кат	/	/	1090201	парче	1
1063	Систем за климатизација во операциона сала	/	/	1114501	парче	1
1064	Електрични котли, вградени при адаптација на котлара	Termostroj	Termo-Extra 96/1679-01.f Termo- Extra 96/1678-01.f	/	парче	4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат без надомест на трајно користење на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7066/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3549.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА
ПЛАТФОРМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД
НЕСРЕКИ И КАТАСТРОФИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. За национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија се именува Павле Трајанов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8109/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3550.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СТРЕЖЕВО – БИТОЛА**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО – Битола, се именува Анета Смилевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8110/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3551.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“
– СКОПЈЕ**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се именува Стојанче Кировски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8111/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3552.

Врз основа на член 14 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН
ИМОТ**

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, се именува Нинослав Јанковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8112/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3553.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ СТУДЕНЧИЦА
– КИЧЕВО**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување Студенчица – Кичево, се именува Јана Костадиновска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8113/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3554.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта се именува Александар Ружин.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8114/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3555.

Врз основа на член 5 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, се именува Трајче Нешковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8115/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3556.

Врз основа на член 8 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ
И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, се именува Перса Наумовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8116/1 Заменик на претседателот
5 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3557.

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016 и 119/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија, се именува Маја Милосавлевиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8117/1 Заменик на претседателот
5 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3558.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА

1. За членови на Управниот одбор- претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на Јавната установа Национален парк Пелистер - Битола, се именуваат:

- Исуф Фетали,
- Милева Тагасовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8118/1 Заменик на претседателот
5 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3559.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД

1. За членови на Управниот одбор- претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се именуваат:

- Беким Муареми,
- Даниела Рендевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8120/1 Заменик на претседателот
5 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3560.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 27 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 29 ноември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на:

- Одлуката бр. 08-4160/28 од 22.3.2017 година за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје, бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар, и

- Решението бр.09-4160/29 од 22.3.2017 година за објавување на Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесено од градоначалникот на Општина Центар

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на Одлуката и Решението означени во точката 1 на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Цуте Крајчески, Страхил Пановски, Славица Марковска, Мартина Илиќ, Димитар Наџаков, Влатко Миновски, Коста Јовановски и Љупчо Велков, сите од Скопје, до Уставниот суд на Република Македонија поднесоа иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорените акти означени во точката 1 на ова решение.

Подносителите на иницијативата, наведуваат дека претседателот на Советот на Општина Центар за ден 22.3.2017 година закажал продолжение на 5-та седница на Советот на Општина Центар, која била започната на 7.6.2013 година и продолжена на 10.6.2013 година, 11.6.2013 година и 13.6.2013 година. На продолжението на споменатата седница на дневен ред било ставено разгледување на предлог-одлука за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје, бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје. Првичниот пред-

лог-наслов на спорната одлука гласел: „Одлука за ставање вон сила на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје, бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје“. По амандманската интервенција од страна на еден од членовите на Советот, во насловот, а и во текстот на споменатата одлука, зборовите: „ставање вон сила“ биле заменети со зборовите: „се поништува“ и оваа интервенција била прифатена од предлагачот на оспорената одлука, претседателот на Советот.

И со првичниот текст на оспорената одлука, како и по амандманската интервенција во текстот на истата, неспорно станувало дека од страна на предлагачот на истата, како и од страна на мнозинството на Советот, се вршела груба повреда на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016). Имено, како основ за донесување на оспорената одлука бил земен член 41 став 4 од овој закон, според кој: „(4) Советите на општините во Градот Скопје донесуваат: -детален урбанистички план, - урбанистички план за село и – урбанистички план вон населено место“. Можело да се забележи дека Советот на Општина Центар, како совет на општина во Градот Скопје, имал надлежност да донесува соодветна урбанистичко-планска документација наведена во споменатиот член, но во никој случај немал надлежност да поништува веќе донесена, важечка и ставена во правен промет урбанистичко-планска документација. Согласно ова, можело да се заклучи дека оспорената одлука била директно во спротивност со наведениот член од Законот, кој бил земен како основ за донесување на истата. Дотолку повеќе што евентуално поништување на соодветна урбанистичко-планска документација можело да се изврши само во случаите, под условите и во постапката предвидени со член 92 од истиот закон. Оттука, можело да се заклучи дека Советот на Општина Центар, со донесување на оспорената одлука, крајно ги пречекорил своите надлежности и извршил директна повреда на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Прекршувањата на Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) се огледувале во самото носење на крајно противзаконската одлука. Имено, како основ за донесување на споменатата одлука се наведувал член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 и член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен весник на Општина Центар - Скопје“ бр. 1/06 и 12/15), кој гласи: „-донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и

урбанистички планови за населените места во општината“, скоро идентично како и член 41 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, и недвосмислено укажувало дека надлежност на општината било донесување на соодветни урбанистичко-плански документации, но во никој случај не и поништување на соодветни важечки урбанистичко-плански документации на чие донесување претходела соодветна законска процедура и кои биле влезени во правниот промет. Непочитувањето на оваа одредба од Статутот на Општина Центар и употребата на истата како основ за донесување на оспорената одлука директно го повредувал член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа, каде не се споменувала надлежност на советот на општината да поништува урбанистичко плански документации.

Оспорената одлука и Решението биле во спротивност и со член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за Градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2004 и 158/2011), со кој се уредува донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината, поради што повторно се потенцира дека никаде не се споменува надлежност на советот на општината да поништува соодветни урбанистичко плански документации.

Оспорената одлука во себе содржела и една димензија во однос на нејзиното извршување и ставање во правен промет која уште повеќе ја правела противзаконска но и ништовна како таква. Имено, во членот 10 од Одлуката се наведувало: „Се задолжува Секторот за инспекциски работи во Општина Центар-Скопје, во рок од 7 дена од стапувањето во сила на оваа одлука, да достави предлог до градоначалникот на Општина Центар-Скопје за поништување на издадени одобренија на Општина Центар-Скопје, а за другите, во соработка со Секторот за правни и организациони работи, да подготви соодветна документација со која ќе побара од Град Скопје и од Министерството за транспорт и врски да ги поништат одобренијата од нивна страна“. Од вака поставената одредба на членот 10 од оспорената одлука, а од аспект на веќе изготвените градежно технички документации како и издадени одобренија за градба и спроведени односно реализирани градби согласно тие издадени одобренија за градба, можело да се заклучи дека се работи за акт со ретроактивна примена. Од гледна точка на Уставот, актите со ретроактивно дејство биле дозволени само доколку се поповолни за странките на кои се однесуваат. Од содржината на оспорената одлука никаде не можело да се види елемент на поволност за граѓаните на Општина Центар, дотол-

ку што со оваа одлука всушност се вршела груба дискриминација на граѓаните и прекршување на нивните уставно загарантирани права. Ретроактивното дејство на оваа одлука ја правело истата сама по себе ништовен акт. Ова особено затоа што согласно член 43 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, „Просторен план важи до донесување на нов Просторен план, а урбанистички план до донесување на нов урбанистички план.“ Оттука, неспорен факт бил дека ретроактивноста на споменатата одлука била во директна спротивност со Уставот и значела директно прекршување на член 43 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Понатаму, невозможна била примената на оспорената одлука во правниот промет на начинот на кој замислил доносителот на истата и го пропишал особено во споменатиот член 10 од истата, особено кога член 43 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање пропишувал важност на определена урбанистичко планска документација и нејзина примена во правниот промет.

Оттука, оспорената одлука и решение по својата правна природа биле неприменлив акт и пред се акт спротивен на Законот за просторно и урбанистичко планирање, како материјален закон, Законот за локалната самоуправа, како закон со кој се предвидени надлежностите на единиците на локалната самоуправа и Законот за Градот Скопје, како закон во кој се предвидени надлежностите на Градот Скопје и општините во Градот Скопје.

Поради наведеното, се предлага Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорената одлука и Решението и по спроведената постапка, истите да ги поништи или укине.

Воедно, се предлага Уставниот суд, до донесување на конечна одлука, да донесе решение за запирање на извршувањето на поединечни акти или дејствија што се преземени врз основа на оспорените акти бидејќи со нивното извршување би можеле да настанат тешко отстранливи последици.

5. Судот на седницата утврди дека Советот на Општина Центар-Скопје, врз основа на член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 и член 26 од Статутот на Општина Центар и член 41 став 4 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), на 5-та седница одржана на 7.6.2013, 10.6.2013, 11.6.2013, 13.6.2013 и 22.3.2017 година донел Одлука за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година.

Според членот 1 од оваа одлука, Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар - Скопје, се поништува.

Во членот 2 од Одлуката се наведува дека со оваа одлука се уредуваат поништувањето на Одлуката на Советот на Општина Центар-Скопје, утврдувањето на правната основа за поништување на Одлуката, влегувањето во сила на претходната одлука на Советот на Општина Центар - Скопје за донесување на ДУП на истиот плански опфат и начинот на реализација на Одлуката од Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје и Секторот за инспекциски работи во Општина Центар-Скопје.

Според член 3 од истата одлука, со оваа одлука се поништува Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 4/2012).

Во членот 4 е предвидено дека Одлуката од членот 2 од оваа одлука се повлекува од правниот поредок поради тоа што ДУП, кој е составен дел на Одлуката, е во спротивност со Генералниот урбанистички план на Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 18/2012), Законот за просторно и урбанистичко планирање и Уставот на Република Македонија. Одлуката е спротивна на Законот и Уставот затоа што не е во согласност со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, а оваа несогласност на план од пониско ниво со план од повисоко ниво е спротивна на Законот за просторно и урбанистичко планирање, во кој „Деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички план“, а тоа значи дека спорната одлука е спротивна и на членот 51 од Уставот на Република Македонија во кој „законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите“.

Според член 5 од Одлуката, со поништувањето на Одлуката од член 2 од оваа одлука влегува во сила Одлуката а донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар-Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, донесена од Советот на Општина Центар - Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/01).

Со членот 6 е предвидено дека за оваа одлука се извествуваат Архивата на Општина Центар-Скопје, Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје, надлежниот Државен архив, органот на државната управа над-

лежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот и Агенцијата за катастар на недвижности, кои треба да го повлечат од употреба како важечки план на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, и да ги вратат во употреба претходните изменувања и дополнувања на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, донесени од Советот на Општина Центар - Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/01).

Според член 7 од Одлуката, Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скопје е должен, во рок од 15 дена од донесувањето на оваа одлука, да ја повлече од употреба картираната подлога на изменувањето и дополнувањето на Деталниот урбанистички план од членот 2 од оваа одлука и да ја обезбеди картираната подлога од претходните изменувања и дополнувања на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, донесени од Советот на Општина Центар - Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/01), кои со донесувањето на оваа одлука влегуваат во сила.

Според член 8 од Одлуката, за реализација на оваа одлука и за спроведувањето на претходните изменувања и дополнувања на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, кои со донесувањето на оваа одлука стапуваат во сила, се грижат градоначалникот на Општината, Секторот за урбанизам и Секторот за инспекциски работи во Општина Центар - Скопје.

Во членот 9 од истата одлука е предвидено дека Секторот за урбанизам во Општина Центар - Скопје е должен веднаш по стапувањето во сила на оваа одлука да ги прекине управните постапки за спроведување на Деталниот урбанистички план од членот 2 од оваа одлука чие важење престанало и да ги продолжи кога документациите, предмет на управните постапки, ќе бидат усогласени според Деталниот урбанистички план од членот 4 од оваа одлука.

Според член 10 од Одлуката, се задолжува Секторот за инспекциски работи во Општина Центар - Скопје, во рок од 7 дена од стапувањето во сила на оваа одлука, да достави предлог до градоначалникот на Општина Центар-Скопје за поништување на издадени одобренија од Општина Центар-Скопје, а за другите, во соработка со Секторот за правни и организациони работи, да подготви соодветна документација со која ќе се побара од Град Скопје и од Министерството за транспорт и врски да ги поништат одобренијата од нивна страна.

Според член 11 од Одлуката, оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар – Скопје“.

Одлуката е заведена под број 08-4160/28 од 22.3.2017 година.

Судот, исто така, утврди дека врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/2006 и 12/2015), градоначалникот на Општина Центар-Скопје донел Решение бр. 09-4160/29 од 22.3.2017 година, за објавување на Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар-Скопје.

Во Решението се наведува дека се објавува Одлуката за поништување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар - Скопје, што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 5-тата седница, одржана на 7.6.2013 година, 10.6.2013 година, 11.6.2013 година, 13.6.2013 година и на 22.3.2017 година.

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 30 од Уставот се гарантира правото на сопственост и правото на наследување.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/2014, 44/2015, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), се уредуваат условите и системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите на планска документација и постапката за изработување и донесување на истата како и други прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање (член 1).

Во членот 3 од Законот е предвидено дека изработувањето, донесувањето и спроведувањето на Просторниот план на Република Македонија, урбанистичките планови, регулацискиот план на генерален урбанистички план, урбанистичко планската документација и урбанистичко-проектната документација се работи од јавен интерес.

Според член 7 од Законот, во зависност од просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат следниве планови:

1) Просторен план на Република Македонија и

2) урбанистички планови:

- генерален урбанистички план;
- детален урбанистички план;
- урбанистички план за село и
- урбанистички план за вон населено место.

Според член 11 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, детален урбанистички план е урбанистички план кој се донесува за плански опфат за кој е донесен генерален урбанистички план, а според став 6 деталниот урбанистички план како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план, односно, со регулацискиот план на генерален урбанистички план доколку истиот е донесен.

Во главата VI од Законот (членови 24-43) е пропишана постапката за изработување и донесување на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации.

Според член 38 став 1 од Законот, на плановите од член 7 став (1) точка 2 на овој закон изработени во форма на предлог план и за кои е изготвен позитивен извештај за стручна ревизија согласно член 37 на овој закон, согласност дава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, со која се потврдува дека истите се изработени во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Според член 41 став 4 од Законот, советите на општините во Градот Скопје донесуваат:

- детален урбанистички план,
- урбанистички план за село и
- урбанистички план вон населено место.

Согласно член 43 став 1 алинеја 3 од Законот, планирањето на просторот се врши за период од најмалку пет години за детален урбанистички план., а според ставот 3 на истиот член, урбанистичкиот план важи до донесување на нов урбанистички план.

Во членот 76 од Законот се пропишува:

(1) Детален урбанистички план донесен согласно со генерален урбанистички план кој престанал да важи, може да се применува само доколку намените на деталниот урбанистички план се во согласност со намените утврдени во новиот генерален урбанистички план.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член кога со генерален урбанистички план се планира проширување на сообраќајната мрежа, деталниот урбанистички план донесен пред влегувањето во сила на генералниот урбанистички план од ставот (1) на овој член, може да се применува само доколку со реализација на планираните градби или деловите од планираните градби од деталниот урбанистички план не се попречува реализацијата на сообраќајната мрежа од генералниот урбанистички план.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, детален урбанистички план донесен согласно со генерален урбанистички план кој престанал да важи, може да се применува и доколку намените на деталниот урбанистички план не се во согласност со намените утврдени во новиот генерален урбанистички план, во случаите кога е отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање согласно со одредбите од Законот за градежно земјиште и купувачот преземал обврски за изградба на објектот согласно со намената во деталниот урбанистички план, а со новиот генерален урбанистички план е утврдена подземна или надземна линиска инфраструктурна градба.

Според член 77 од истиот закон, доколку во текот на постапката за донесување на детален урбанистички план се донесе нов генерален урбанистички план, постапката за донесување на деталниот урбанистички план ќе продолжи само доколку истиот е во согласност со новиот генерален урбанистички план.

Во членот 20 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), е предвидено дека општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Во членот 21 од наведениот закон се пропишува дека:

(1) Општините самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со овој или друг закон и се одговорни за нивното вршење

(2) Со законот со кој се утврдуваат други надлежности на општината се определуваат и изворите на финансирање за вршење на тие надлежности.

(3) Надлежностите од ставот (1) на овој член по правило се целосни и исклучиви и не смеат да бидат одземени или ограничени, освен во случаите утврдени со закон.

Во членот 22 од Законот таксативно е утврдена листа на надлежности на општините, при што, покрај другото, општините се надлежни за вршење на урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.

Во членот 15 од Законот за Градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2004 и 158/2011), утврдени се надлежности на општините во Градот Скопје, при што, надлежности, односно, работи од јавен интерес од локално значење на општините во Градот Скопје се:

1. Планирање и уредување на просторот

- покренување иницијативи за донесување, измена и дополнување на просторниот план на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на градот Скопје;

- давање мислења по нацртите на просторниот план на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на Градот Скопје;

- донесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината;

- спроведување урбанистички планови и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за - спроведување урбанистички планови и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за градба, урбанистичка согласност, одобренија за градење).

Советот на Општина Центар – Скопје, на 22.3.2017 година ја поништил Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје, бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина Центар и определил дека со поништување на наведената одлука влегува во сила Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар-Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, донесена од Советот на Општина Центар - Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/01).

Како причина за поништување на Одлуката е наведено дека Деталниот урбанистички план донесен со оваа одлука бил спротивен на Законот и Уставот затоа што не бил во согласност со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, а оваа несогласност на план од пониско ниво со план од повисоко ниво била спротивна на Законот за просторно и урбанистичко планирање, според кој деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план, а тоа значи дека спорната одлука била спротивна и на членот 51 од Уставот на Република Македонија според кој „законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите“. За донесената одлука биле известени Архивата на Општина Центар, Секторот за урбанизам во Општина Центар, надлежниот Државен архив, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот и Агенцијата за катастар на недвижности, кои требало да го повлечат од употреба како важечки поништениот план и да ги вратат во употреба претходните изменувања и дополнувања на планот од 2001 година. Секторот за ур-

банизам на Општина Центар бил задолжен во рок од 15 дена од донесувањето на Одлуката за поништување да ја повлече од употреба картираната подлога на Деталниот урбанистички план од 2012 година и да ја обезбеди картираната подлога од измените и дополнувањата на планот од 2001 година. Понатаму, со оспорената одлука се задолжува Секторот за урбанизам во Општина Центар веднаш по стапување во сила на оспорената одлука да ги прекине управните постапки за спроведување на планот од 2012 година и да ги продолжи кога документациите предмет на управните постапки ќе бидат усогласени. Исто така со оспорената одлука се задолжува Секторот за инспекциски работи во Општина Центар во рок од 7 дена од стапување во сила на оспорената одлука да достави предлог до градоначалникот на Општина Центар-Скопје за поништување на издадените одобренија од Општината, а за другите во соработка со Секторот за правни и организациски работи да подготви соодветна документација со која ќе побара од Град Скопје и од Министерството за транспорт и врски да ги поништат одобренијата од нивна страна.

Градоначалникот на Општината донел Решение, ваквата одлука донесена од Советот на Општина Центар да се објави во службеното гласило на општината.

Од анализата на оспорената одлука, произлегува дека истата е донесена на 22.3.2017 година, и дека со неа се поништува Деталниот урбанистички план донесен на 18.7.2012 година, поради неговата неусогласеност со Генералниот урбанистички план донесен на 3.12.2012 година, односно по донесувањето на Деталниот урбанистички план. Со истата одлука се враќа во сила Деталниот урбанистички план од 2001 година.

Тргувајќи од направената анализа на оспорената одлука, наведените уставни одредби, како и одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за Град Скопје и Законот за локалната самоуправа, наспрема наводите во иницијативата, Судот оцени дека наводите се основани.

Ова од причини што деталните урбанистички планови се носат во точно определена постапка пропишана со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Во Законот е уредено прашањето за натамошната примена или запирање на примената на детален урбанистички план донесен согласно со генерален урбанистички план кој престанал да важи, но во Законот нема пропишана можност и постапка за поништување на донесен детален урбанистички план кој е во примена подолг период, поради негова неусогласеност со новодонесен генерален урбанистички план и за враќање во правен поредок на претходно донесен урбанистички план кој престанал да важи.

Оттука, произлегува дека општините имаат овластување во постапка определена со закон, да донесуваат, изменуваат и дополнуваат детален урбанистички план, но законодавецот не пропишал овластување за општините да поништат веќе донесен план во законски пропишана постапка кој започнал да се применува и тоа подолг период и да вратат во правен поредок претходно донесен урбанистички план кој престанал да важи, како што е случај со оспорената одлука.

Со оглед дека не постои законско овластување и пропишана постапка за поништување на легално донесен урбанистички план кој бил во сила и се применувал повеќе години, поради негова неусогласеност со новодонесен генерален урбанистички план, Судот оцени дека Советот на Општина Центар немал правен основ за донесување на оспорената одлука со која во 2017 година се поништува Деталниот урбанистички план донесен во 2012 година и се враќа во примена планот од 2001 година. Ваквото поништување на Деталниот урбанистички план и последиците од ваквата одлука, грубо ја нарушуваат правната сигурност на граѓаните, неосновано го доведуваат во прашање правото на сопственост, на кој начин се повредува владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок во Република Македонија.

Поради наведеното, Судот оцени дека основано може да се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука и Решението со член 8 став 1 алинеја 3, член 30 и член 51 од Уставот, како и со членовите 24-43 и член 76 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа и со член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за Градот Скопје.

7. Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека се исполнети условите од член 27 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија за запирање од извршување на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на оспорените акти, бидејќи со нивното извршување би можеле да настанат тешко отстранливи и ненадоместливи последици.

8. Тргувајќи од изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од ова решение.

9. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.

У. бр. 37/2017
29 ноември 2017 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017183